



# СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

"Службен весник на Република  
Македонија" излегува по потреба.  
Рок за рекламации 15 дена.

Четврток, 20 март 2003  
Скопје

Број 17

Год. LIX

Аконтацијата за 2003 година изнесува  
8.000 денари. Овој број чини 200  
денари. Жиро сметка 30000000188798

493.

Врз основа на член 84, алинеја втора од Уставот на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 52/91), донесувам

## УКАЗ

**ЗА ПОСТАВУВАЊЕ ПРАТЕНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА РАЗГОВОРИТЕ ПОМЕГУ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И РЕПУБЛИКА ГРЦИЈА ЗА НАДМИНУВАЊЕ НА РАЗЛИКАТА ОКОЛУ ИМЕТО ПОД ПОКРОВИТЕЛСТВО НА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ**

### I

Н.Е. г-дин Никола Димитров, вонреден и ополно-моштен амбасадор на Република Македонија во Соединетите Американски Држави, се поставува за пратеник на Република Македонија за разговорите помеѓу Република Македонија и Република Грција за надминување на разликата околу името под покровителство на Организацијата на обединетите нации.

### II

Министерството за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

### III

Овој указ влегува во сила веднаш.

Указ број 1  
18 март 2003 година  
Скопје

Претседател  
на Република Македонија,  
**Борис Трајковски, с.р.**

494.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

## УКАЗ

**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПОСЕБНИТЕ ПРАВА НА ПРИПАДНИЦИТЕ НА БЕЗБЕДНОСНИТЕ СИЛИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И НА ЧЛЕНОВИТЕ НА НИВНИТЕ СЕМЕЈСТВА**

Се прогласува Законот за дополнување на Законот за посебните права на припадниците на безбедносните сили на Република Македонија и на членовите на нивните семејства,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 12 март 2003 година.

Бр. 07-1088/1  
12 март 2003 година  
Скопје

Претседател  
на Република Македонија,  
**Борис Трајковски, с.р.**

Претседател  
на Собранието на Република  
Македонија,  
м-р **Никола Поповски, с.р.**

## ЗАКОН

**ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПОСЕБНИТЕ ПРАВА НА ПРИПАДНИЦИТЕ НА БЕЗБЕДНОСНИТЕ СИЛИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И НА ЧЛЕНОВИТЕ НА НИВНИТЕ СЕМЕЈСТВА**

### Член 1

Во Законот за посебните права на припадниците на безбедносните сили на Република Македонија и на членовите на нивните семејства ("Службен весник на Република Македонија" број 2/2002 година), по членот 16 се додава нова точка 6, која гласи: "6. Семејна пензија", со четири нови члена 16-а, 16-б, 16-в и 16-г, кои гласат:

### 6. Семејна пензија

#### "Член 16-а

Брачниот другар, децата и родителите на загинает или починат припадник на безбедносните сили од членот 2 на овој закон, членовите на семејството според членот 4 на овој закон, кога не се исполнети општите услови за право на семејна пензија, стекнуваат право на семејна пензија според овој закон, доколку ги исполнуваат посебните услови утврдени со прописите за пензиското и инвалидското осигурување.

По исклучок од ставот 1 на овој член, брачниот другар и родителите правото на семејна пензија го стекнуваат без оглед на навршените години на живот.

Висината на семејната пензија од ставот 1 на овој член, се определува од основата што ја претставува просечната плата во Републиката од 2001 година во висина од 80% сведена на месечно ниво и тоа 70% за еден член на семејството, а за секој нареден член зголемена уште за по 10%, но не повеќе од 100% од основата.

Пензијата од ставот 3 на овој член се усогласува со процент со кој се усогласуваат пензиите остварени согласно со Законот за пензиското и инвалидското осигурување.

#### Член 16-б

Брачниот другар, децата и родителите на загинает или починат припадник на безбедносните сили, кои оствариле право на семејна пензија според прописите за пензиското и инвалидското осигурување, имаат право на семејна пензија според овој закон доколку е тоа за нив поповолно.

#### Член 16-в

На корисник на семејна пензија од членовите 16-а и 16-б на овој закон, додека е во работен однос или додека врши дејност во Републиката или во странство му се запира исплатата на пензијата.

#### Член 16-г

Правото на семејна пензија од членот 16-а на овој закон, се остварува во Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија."

### Член 2

По членот 23 се додава нов член 23-а, кој гласи:

#### "Член 23-а

По исклучок од членот 12 став 1 на овој закон, семејството на припадник на безбедносните сили од Министерството за одбрана кој го загубил животот во вој-

ните во поранешна СФРЈ има право на еднократен паричен надоместок за претрпени душевни болки поради смрт на блиско лице, во висина од 40 просечни плати остварени во Република Македонија во месец јануари 2002 година.“

### Член 3

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“.

## L I G J I

### P{R PLOT{SIMIN E LIGJIT P{R T{ DREJTAT E VE} ANTA T{ PJESTAR{VE T{ FORCAVE T{ SIGURIMIT T{ REPUBLIK{S S{ MAQEDONIS{ DHA ANTA R{VE T{ FAMILJEVE T{ TYRE

#### Neni 1

N[ Ligjin p[r plot[simin e Ligjit p[r t[ drejtat e ve]anta t[ pjestar]ve t[ forcave t[ sigurimit t[ Republik[s s[ Maqedonis[ dha antar]ve t[ familjeve t[ tyre (“Gazeta zyrtare e Republik[s s[ Maqedonis[“ num[r 2/2002 viti), pas nenit 16 shtohet pika e re 6. q[ thot[: “6. Pension familjar “, me kat[r nene t[ reja 16-a, 16-b, 16-v, 16-g. q[ thon[:

#### 6. Pension familjar

##### “Neni 16-a

Bashk[shorti, f[mij[t dhe prind[rit e pjestarit t[ mbytur ose t[ vdekur t[ forcave t[ sigurimit nga neni 2 i k[tij ligji, antar[t e familjes sipas nenit 4 t[ k[tij ligji, kur nuk jan[ plot[suar kushtet e p[rgjithshme p[r t[ drejt[ p[r pension familjar, e arrijn[ t[ drejt[n e pensionit familjar sipas k[tij ligji, n[se i plot[sojn[ kushtet e ve]anta t[ p[rcaktuara me dispozitat e sigurimit pensional dhe invalidor.

Me p[rjashtim nga paragrafi 1 t[ k[tij neni, bashk[shorti dhe prind[rit t[ drejt[n e pensionit familjar e arrijn[ pa marr[ parasysh p[rmbushjen e viteve t[ jet[s.

Lart[sia e pensionit familjar nga paragrafi 1 t[ k[tij neni, p[rcaktohet nga baza q[ e paraqet rrog[n mesatare n[ Republik[n nga viti 2001 n[ lart[si prej 80% e vendosur n[ nivel mujor edhe ate 70% p[r nj[ antar t[ familjes, e p[r secilin antar t[ ardhsh[m e zmadhuar edhe p[r 10%, por jo m[ tep[r se 100% t[ baz[s.

Pensionit nga paragrafi 3 t[ k[tij neni p[rshtatet me p[rqindje me t[ cil[n p[rshtaten pensionet e realizuara n[ pajtim me Ligjin p[r sigurim pensional dhe invalidor.

##### Neni 16-b

Bashk[shorti, f[mij[t dhe prind[rit e pjestarit t[ mbytur ose t[ vdekur t[ forcave t[ sigurimit, q[ kan[ realizuar t[ drejt[ t[ pensionit familjar sipas dispozitave t[ sigurimit pensional dhe invalidor, kan[ t[ drejt[ n[ pension familjar sipas k[tij ligji n[se ai p[r ata [sht[ m[ i volitsh[m.

##### Neni 16-v

Shfryt[zesit t[ pensionit familjar nga nenet 16-a dhe 16-b t[ k[tij ligji, derisa [sht[ n[ marr[dh[nie pune ose derisa kryen veprimtari n[ Republik[n ose jasht[ i nd[rpritet pagesa e pensionit.

##### Neni 16-g

E drejta e pensionit familjar nga neni 16-a t[ k[tij ligji, realizohet n[ Fondin p[r sigurim pensional dhe invalidor t[ Maqedonis[.“

#### Neni 2

Pas nenit 23 shtohet nen i ri 23-a, q[ thot[:

##### “Neni 23-a

Me p[rjashtim nga neni 12 paragrafi 1 t[ k[tij ligji, familja e pjestarit t[ forcave t[ sigurimit nga Ministria p[r mbrojtje q[ e ka humbur jet[n n[ luft[rat n[ ish RSEJ ka t[ drejt[ n[ kompenzim t[ nj[herish[m n[ t[ holla p[r dhimbje shpirt[rore t[ p[rjetuara p[r shkak t[ vdekjes s[ personit t[ af[rt, n[ lart[si prej 40 rrogave mesatare t[ realizuara n[ Republik[n e Maqedonis[ n[ muajin janar t[ vitit 2002. “

#### Neni 3

Ky ligj hyn n[ fuqi dit[n e tet[ nga dita e publikimit n[ “Gazet[n zyrtare t[ Republik[s s[ Maqedonis[“.

## 495.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

### У К А З

#### ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДРЖАВНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ

Се прогласува Законот за изменување на Законот за државните службеници, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 11 март 2003 година.

Бр. 07-1067/1  
11 март 2003 година  
Скопје

Претседател  
на Република Македонија,  
**Борис Трајковски, с.р.**

Претседател  
на Собранието на Република  
Македонија,  
м-р **Никола Поповски, с.р.**

### З А К О Н

#### ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДРЖАВНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ

#### Член 1

Во Законот за државните службеници (“Службен весник на Република Македонија“ број 59/00, 112/00, 34/01, 103/01, 43/02 и 98/02), членот 83 се менува и гласи:

“Работниците кои засновале работен однос согласно со Законот за органите на управата (“Службен весник на СРМ“ број 40/90 и “Службен весник на Република Македонија“ број 63/94 и 63/98), кои вршат работи од членот 3 став 1 на овој закон, со денот на влегувањето во сила на овој закон, се распоредуваат како државни службеници во звање согласно со членот 6 од овој закон и ќе примаат плата соодветна на звањето и работното место на кое се распоредени согласно со актот за систематизација на работните места, според постојниот начин на исплата на плати во органите од членот 3 на овој закон, се до отпочнување на примената на системот на плати утврден согласно со овој закон.“

#### Член 2

Членот 85 се менува и гласи:

“Раководните работници именувани според Законот за органите на управата со денот на влегувањето во сила на овој закон, стекнуваат звање согласно со членот 6 од овој закон и ќе примаат плата соодветна на звањето и работното место на кое се распоредени согласно со актот за систематизација на работните места, според постојниот начин на исплата на плати во органите од членот 3 на овој закон, се до отпочнување на примена на системот на плати утврден согласно со овој закон.“

#### Член 3

Членот 91 се брише.

#### Член 4

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“, а одредбите од “Глава VI - Оценување на државните службеници“, ќе се применуваат од 1 јануари 2004 година.

## L I G J I P{ R NDRYSHIMIN E LIGJIT P{ R N{ PUN{ S SHTET{ ROR

### Neni 1

N[ ligjin p[r n[pun[s shtet[ror ("Gazeta zyrtare e Republik[s s[ Maqedonis[ num[r 59/00, 112/00, 34/01, 103/01, 43/02 dhe 98/02), neni 83 nd[rohet dhe thot[:

"Pun[tor[t t[ cil[t kan[ themeluar marr[dh[nie pune n[ pajtim me Ligjin p[r organet e administrat[s ("Gazeta zyrtare e RSM-s[ num[r 40/90 dhe "Gazeta zyrtare e Republik[s s[ Maqedonis[ num[r 63/94 dhe 63/98 t[ cil[t kryejn[ pun[ nga neni 3 paragrafi 1 i k[tij ligji, nga dita e hyrjes n[ fuqi t[ k[tij ligji, sistemohen me titull si n[pun[s zyrtar n[ pajtim me nenin 6 t[ k[tij ligji dhe do t[ marrin pag[ n[ pajtim me titullin dhe vendin e pun[s n[ t[ cilin jan[ t[ sistemuar n[ pajtim me aktin p[r sistemativimin e vendeve t[ pun[s, sipas m[nyr[s ekzistuese p[r pagesa t[ pagave n[ organet nga neni 3 i k[tij ligji, deri n[ fillimin e zbatimit t[ sistemit p[r paga t[ p[rcaktuara me k[t] ligji."

### Neni 2

Neni 85 ndryshohet dhe thot[:

"Pun[tor[t drejtues t[ em[ruar sipas Ligjit p[r organet e administrat[s, me dit[n e hyrjes n[ fuqi t[ k[tij ligji marrin titullin n[ pajtim me nenin 6 t[ k[tij ligji dhe do t[ marrin pag[ n[ pajtim me titullin dhe vendin e pun[s n[ t[ cilin jan[ t[ sistemuar n[ p[rputhe me aktin p[r sistemativimin t[ vendeve t[ pun[s, sipas m[nyr[s ekzistuese t[ pages[s s[ pagave n[ organet nga neni 3 i k[tij ligji, deri n[ fillim t[ p[rdorimit t[ sistemit t[ pagave t[ p[rcaktuara n[ pajtim me k[t] ligji."

### Neni 3

Neni 91 fshihet.

### Neni 4

Ky ligj hyn n[ fuqi n[ dit[n e shpalljes n[ "Gazet[n zyrtare t[ Republik[s s[ Maqedonis[", nd[rsa dispozitat nga Kapitulli VI- Vler[simi i n[pun[sve shtet[ror", do t[ zbatohen nga 1 janar 2004.

496.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

## У К А З

### ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за социјална заштита, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 12 март 2003 година.

Бр. 07-1102/1  
12 март 2003 година  
Скопје

Претседател  
на Република Македонија,  
**Борис Трајковски, с.р.**

Претседател  
на Собранието на Република  
Македонија,  
м-р **Никола Поповски, с.р.**

## З А К О Н

### ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

#### Член 1

Во Законот за социјална заштита ("Службен весник на Република Македонија" број 50/97 и 16/2000) во членот 25 став 1 зборовите: "недостанство на" се бришат.

Во ставот 2 зборовите: "Заводот за статистика на Република Македонија" се заменуваат со зборовите: "Државен завод за статистика".

#### Член 2

Во членот 31 став 3 по зборот "работа" се додаваат зборовите: " по непосредно извршениот увид задолжително".

Ставот 4 се менува и гласи:

"Висината на правото на паричен надоместок за помош и нега од друго лице не може да изнесува помалку од 20%, ниту повеќе од 30% од просечната плата, согласно со член 25 ставови 1 и 2 од овој закон."

По ставот 4 се додава нов став 5 кој гласи:

"Начинот за остварување на правото на паричен надоместок за помош и нега од друго лице, критериумите за утврдување на висината и висината на износот на ова право со акт ќе ги определи министерот за труд и социјална политика."

#### Член 3

Во членот 34 став 3 зборовите: "недостанство на" се бришат.

#### Член 4

Во членот 102 став 3 зборовите: "физичка култура" се заменуваат со зборот "наука".

#### Член 5

Корисниците кои го стекнале правото на паричен надоместок за помош и нега од друго лице пред денот на влегувањето во сила на овој закон ќе продолжат да го користат ова право согласно со овој закон, со денот на влегувањето во сила на актот од член 2 став 3 на овој закон.

#### Член 6

Започнатите постапки по поднесените барања за остварување на правото на паричен надоместок за помош и нега од друго лице пред денот на влегувањето во сила на овој закон ќе се завршат согласно со одредбите од овој закон.

#### Член 7

Актот од член 2 став 3 на овој закон министерот за труд и социјална политика ќе го донесе во рок од шест месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.

#### Член 8

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

## L I G J I

### P{ R NDRYSHIMIN DHE PLOT{ SIMIN E LIGJIT P{ R MBROJTJE SOCIALE

#### Neni 1

N[ Ligjin p[r mbrojtjen sociale ("Gazeta zyrtare e Republik[s s[ Maqedonis[ num[r 50/97 dhe 16/2000) n[ nenin 25 paragrafi 1 fjal[t: "jo ekonomini e" shlyhen.

N[ paragrafin 2 fjal[t: "Enti p[r statistik[ i Republik[s s[ Maqedonis[ z[vend[sohen me fjal[t: "Enti shtet[ror p[r statistik[".

#### Neni 2

N[ nenin 31 paragrafi 3 pas fjal[s: "pun[" shtohen fjal[t: "pas shqyrtimit t[ drejt[ p[r drejt[ pa tjet[r".

Paragrafi 4 ndryshohet dhe thot[:  
"Lart[sia e t[ drejt[s p[r kompensim n[ t[ holla p[r ndihm[ dhe kurim nga person tjet[r nuk mund t[ jet[ m[ pak se 20%, e as m[ tep[r se 30% nga roga mesatare, n[ pajtim me nenin 25 paragrafet 1 dhe 2 t[ k[tij ligji."

Pas paragrafit 4 shtohet paragrafi i ri 5 i cili thot[:  
"M[nyra e realizimit t[ s[ drejt[s p[r kompensim n[ t[ holla p[r ndihm[ dhe kurim nga person tjet[r, kriteriumet p[r p[raktimin e lart[sis[ dhe lart[sin[ e shum[s t[ k[saj t[ drejteje me akt do t'i p[rcakton ministri p[r pun[ dhe politik[ sociale."

#### Neni 3

N[ nenin 34 paragrafi 3 fjal[t: "joekonomia e" shlyhen.

#### Neni 4

N[ nenin 102 paragrafi 3 fjal[t: "kultura fizike" z[vend[sohen me fjal[n: "shkenc[".

#### Neni 5

Shfryt[zuesit q[ e kan[ arritur t[ drjet[n p[r kompensim n[ t[ holla p[r ndihm[ dhe kurim nga person tjet[r para dit[s s[ hyrjes n[ fuqi t[ k[tij ligji do t[ vazhdojn[ ta shfryt[zojn[ k[t] t[ drejt[ n[ pajtim me k[t] ligji, me dit[n e hyrjes n[ fuqi t[ aktit nga neni 2 paragrafi 3 t[ k[tij ligji.

## Neni 6

Procedurat e filluara p[ r k[ rkesat e parashtruara p[ r realizimin e s[ drejt[ s p[ r ndihm[ dhe kurim nga person tjet[ r para dit[ s s[ hyrjes n[ fuqi t[ k[ t[ ij ligji do t[ kryhen n[ pajtim me dispozitat e k[ t[ ij ligji.

## Neni 7

Aktin nga neni 2 paragrafi 3 t[ k[ t[ ij ligji ministri p[ r pun[ dhe politik[ sociale do ta sjell n[ afat prej gjasht[ muaj nga dita e hyrjes n[ fuqi t[ k[ t[ ij ligji.

## Neni 8

Ky ligj hyn n[ fuqi n[ dit[ n e tet[ nga dita e publikimit n[ "Gazet[ n zyrtare t[ Republik[ s s[ Maqedonis[".

497.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

## У К А З

**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА**

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за заштита на децата, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 12 март 2003 година.

Бр. 07-1111/1  
12 март 2003 година  
Скопје

Претседател  
на Република Македонија,  
**Борис Трајковски, с.р.**

Претседател  
на Собранието на Република  
Македонија,  
м-р **Никола Поповски, с.р.**

## ЗАКОН

**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА**

## Член 1

Во Законот за заштита на децата ("Службен весник на Република Македонија" број 98/2000), во членот 8 по ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:

"По исклучок на ставот 1 од овој член при остварување на правото на детски додаток како дете се смета лице до наполниети 18 години живот, доколку се наоѓа на редовно школување."

## Член 2

Членот 16 се менува и гласи:

"Право на детски додаток остварува еден од родителите на детето, државјанин на Република Македонија, со постојано место на живеење во Републиката, за дете државјанин на Република Македонија и на редовно школување во Републиката, ако родителот е:

1. Вработен во трговско друштво, јавно претпријатие, јавна установа, установа и друго правно лице кое врши стопанска дејност и друго правно лице кое врши дејност на јавна служба, државен орган и орган на единица на локалната самоуправа и друго домашно и странско физичко лице и правно лице кое вработува работници, со најмалку половина од полното работно време, односно со него изедначеното работно време;

2. Корисник на правата од пензиско и инвалидско осигурување, според одредбите на Законот за пензиското и инвалидското осигурување;

3. На отслужување на воениот рок во Армијата на Република Македонија, а до заминување бил во работен однос или имал друго својство, утврдени во точките 4, 5 и 7 од овој став, врз основа на кое може да оствари детски додаток за дете;

4. Невработено лице кое прима паричен надоместок;

5. Корисник на постојана парична помош, според Законот за социјална заштита;

6. Воен инвалид и корисник на семејна инвалиднина;

7. Земјоделец-обврзник на данок од приход кој врши земјоделска дејност како единствено и главно занимање и

8. Занаетчија кој врши стари занаети и занаетчија кој врши занаетчиски дејности кои се дефицитарни.

По исклучок на ставот 1 од овој член, ако родителот или член на неговото семејство е сопственик на деловен простор, основач на трговско друштво или установа не може да оствари право на детски додаток за дете."

## Член 3

Во членот 17 зборовите: "ако ова право е уредено со меѓународен договор, под услов на заемност" се бришат.

## Член 4

Во членот 19 ставот 1 се менува и гласи:

"Право на детски додаток има еден од родителите за дете до наполнување на 18 години живот, доколку е на редовно школување."

По ставот 1 се додаваат два нови става 2 и 3, кои гласат:

"За дете кое наполно и трајно или за подолго од една година ќе остане неспособно за работа, родителот има право на детски додаток за дете за време на траењето на неспособноста на детето, но најдолго до 18 години живот.

Како наполно и трајно неспособно за работа се смета и дете на кое му е признато право на работно оспособување се до негово успешно завршување, но најдолго до 18 години живот."

Ставот 2 станува став 4.

## Член 5

По членот 19 се додава нов член 19-а, кој гласи:

## "Член 19-а

Детски додаток следува за децата што родителот ги издржува и тоа за: деца родени во брак или вон брак, посвоени деца, внуци, браќа, сестри како и за други деца земени на издржување.

За децата земени на издржување, детски додаток следува и кога тие имаат родители, ако:

- родителите има се наполно или трајно неспособни за работа;

- се на издржување казна затвор;

- им е одземено родителското право и

- родителите се на редовно школување.

Детски додаток од ставот 2 на овој член следува во случај кога и родителите и децата немаат имот или приходи од кои децата можат да се издржуваат.

Детски додаток следува и за дете кое е без родителска грижа, а е сместено во дом - семејство."

## Член 6

По членот 20 се додава нов член 20-а, кој гласи:

## "Член 20-а

Граничниот износ на просечните месечни приходи и примања по член на семејството за остварување на детски додаток за дете изнесува 16% од просечната плата исплатена по вработен во Република Македонија во првата половина од претходната година, а за самохран родител 32% од просечната плата исплатена по вработен во Република Македонија во првата половина од претходната година."

## Член 7

Во членот 21 точката се заменува со записка и се додаваат зборовите: "стопанисување и трошење".

По ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:

"По исклучок од ставот 1 на овој член за член на семејство не се сметаат: лицата на кои државата им обезбедила целосно бесплатно издржување, кои се наоѓаат на отслужување на воен рок во Армијата на Република Македонија, кои престојуваат најмалку шест месеци во странство или се наоѓаат на издржување на казна затвор."

## Член 8

Во членот 22 алинеја 2 се менува и гласи:

"За дете државјанин на Република Македонија за кое родителот остварил право на детски додаток согласно со прописите на друга држава."

## Член 9

Во членот 23 точка 1) бројот “5,50“ се заменува со бројот “4,60“ и во четвртиот ред по зборот “во“ се додаваат зборовите: “првата половина од“.

Во точката 2) бројот “8,50“ се заменува со бројот “7,30“ и во четвртиот ред по зборот “во“ се додаваат зборовите: “првата половина од“.

По ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:

“Вкупниот месечен износ на детски додаток за децата за кои родителот го остварил правото изнесува најмногу 1.800,00 денари.“

## Член 10

Во членот 27 бројот “26,30“ се заменува со бројот “27“ и во третиот ред по зборот “во“ се додаваат зборовите: “првата половина од“.

## Член 11

Во членот 29 став 3 во третиот ред по зборот “во“ се додаваат зборовите: “првата половина од“.

## Член 12

Во членот 40 зборовите: Владата на Република Македонија“ се заменуваат со зборовите: “министерот за труд и социјална политика.“

## Член 13

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“.

## L I G J I

P{ R NDRYSHIMIN DHE PLOT{ SIMIN E LIGJIT  
P{ R MBROJTJ T{ F{ MIJ{ VE

## Neni 1

N[ Ligjin p[r mbrojtje t[ f[mij]ve (“Gazeta zyrtare e Republik[s s[ Maqedonis[“ num[r 98/2000), n[ nenin 8 pas paragrafit 1 shtohet paragraf i ri 2, q[ thot[:

“Me p[rjashtim t[ paragrafit 1 t[ k[tij] neni gjat[ realizimit t[ s[ drejt[s p[r shtes[ f[mij]rore si f[mij] konsiderohet person deri n[ p[rmbushjen e 18 viteve t[ jet[s, n[se gjendet n[ shkollim t[ rregullt.“

## Neni 2

Neni 16 ndryshohet dhe thot[:

“T[ drejt[ p[r shtes[ f[mij]rore realizon nj[ri nga prind[rit e f[mij]s, shtetas i Republik[s s[ Maqedonis[ me vend t[ p[rhersh[m t[ jetes[s n[ Republik[n, p[r f[mij] shtetas t[ Republik[s s[ Maqedonis[ dhe n[ shkollim t[ rregullt n[ Republik[n, n[se prind[ri sht[:

1. I pun[suar n[ shoqat[ tregtare, nd[rmarrje publike, institucion publik, institucion dhe person tjet[r juridik q[ kryen veprimtari ekonomike dhe person juridik tjet[r q[ kryen veprimtari t[ sh[rbimit publik, organ shtet[ror dhe organ i nj[sis[ s[ vetqeverisjes lokale dhe person tjet[r fizik dhe juridik i vendit dhe jasht[ q[ pun[son pun[tore], me m[ s[ paku gjys[m nga koha e plot[ punuese, gjegj[sisht koh[ punuese t[ p[rshtatur me ate;

2. Shfryt[zues i t[ drejtave nga sigurimi pensional dhe invalidor, sipas dispozitave t[ Ligjit p[r sigorim pensional dhe invalidor;

3. N[ sh[rbim t[ afatit ushtarak n[ Armat[n e Republik[s s[ Maqedonis[, e deri te shkuarja ka qen[ n[ marr[dh]nie pune ose ka pasur cil[si tjet[r, t[ p[rcaktuara n[ pikat 4,5 dhe 7 t[ k[tij] paragrafi, mbi t[ cil[n baz[ mund t[ realizon shtes[ f[mij]rore p[r f[mij];

4. Person i pa pun[suar q[ pranon kompensim n[ t[ holla;

5. Shfryt[zues i ndihm[s s[ p[rhershme n[ t[ holla, sipas Ligjit p[r mbrojtje sociale;

6. Invalid i luft[s dhe shfryt[zues i invaliditetit familjar;

7. Bujk-i obliguar me tatim t[ t[ ardhurave i cili kryen veprimtari bujq[sore si profesion t[ vet[m dhe kryesore dhe

8. Zejtari i cili kryen artizanate t[ vjetra dhe zejtari i cili kryen veprimtari artizanati q[ jan[ deficitar[.

Me p[rjashtim nga paragrafi 1 t[ k[tij] ligji, n[se prind[ri ose antar nga familja e tij sht[ pronar i hap[sir[s afariste, themelues i shoqat[s tregtare ose institucionit, nuk mund t[ realizon t[ drejt[n e shtes[s f[mij]rore p[r f[mij].“

## Neni 3

N[ neni 17 fjal[t: “n[se kjo e drejt[ sht[ rregulluar me marr[veshje nd[rkomb[tare, me kusht t[ reciprocitetit “shlyhen.

## Neni 4

N[ nenin 19 paragrafi 1 ndryshohet dhe thot[:

“T[ drejt[ p[r shtes[ f[mij]rore ka nj[ri nga prind[rit p[r f[mij] deri n[ p[rmbushjen e 18 viteve t[ jet[s, n[se sht[ n[ shkollim t[ rregullt.“

Pas paragrafit 1 shtohen dy paragrafe t[ reja 2 dhe 3, q[ thon[:

“P[r f[mij] i cili plot[sisht ose gjithnji ose p[r m[ gjat[ se nj[ vit do t[ mbetet i pa aft[ p[r pun[, prind[ri ka t[ drejt[ p[r shtes[ f[mij]rore p[r f[mij] gjat[ koh[s s[ pa aft[sis[ s[ f[mij]s, por m[ s[ gjati deri 18 vjet t[ jet[s..

Si plot[sisht dhe gjithnji i paaft[ p[r pun[ konsiderohet edhe f[mija t[ cilit i ju sht[ njohur e drejta p[r aft[sim punues deri te mbarimi i tij i plot[sish[m, por m[ s[ gjati deri 18 vjet t[ jet[s.“

Paragrafi 2 sh[ndrohet n[ paragraf 4.

## Neni 5

Pas nenit 19 shtohet nen i ri 19-a, q[ thot[:

## “ Neni 19-a

Shtesa f[mij]rore takon p[r f[mij]t q[ prind[ri i mban edhe ate p[r: f[mij] t[ lindur n[ bashk[short[si dhe jasht[ bashk[short[sis[, f[mij] t[ adoptuar, nipa, v[llez[r, motra si dhe p[r f[mij] tjer[ t[ marr[ p[r mbajtje.

P[r f[mij]t e marrur p[r mbajtje, shtes[ p[r f[mij] takon edhe kur ata kan[ prind[r, n[se:

- prind[rit jan[ plot[sisht ose gjithnji t[ pa aft[ p[r pun[;

- jan[ n[ mbajtje t[ d[nimit me burg;

- iu sht[ marrur e drejta e prind[rit dhe

- prind[rit jan[ n[ shkollim t[ rregullt.

Shtes[ f[mij]rore nga paragrafi 2 t[ k[tij] neni takon n[ rast kur edhe prind[rit edhe f[mij]t nuk kan[ pron[si apo t[ ardhura nga t[ cilat f[mij]t mund t[ mbahen.

Shtes[ f[mij]rore takon edhe p[r f[mij] q[ sht[ pa kujdes prind[ror, e sht[ i vendosur n[ sht[pi-familje.“

## Neni 6

Pas nenit 20 shtohet nen i ri 20-a, q[ thot[:

## “Neni 20-a

Shuma kufitare e t[ ardhurave dhe pranimeve mesatare mujore p[r antar[ t[ familjes p[r realizimin e shtes[s f[mij]rore p[r f[mij] sht[ 16% nga rroga mesatare e paguar p[r t[ pun[suar n[ Republik[n e Maqedonis[ n[ gjysm[n e par[ t[ viti paraprak, nd[rsa p[r prind[r t[ vetmbajtur 32% nga rroga mesatare e paguar p[r t[ pun[suar n[ Republik[n e Maqedonis[ n[ gjysm[n e par[ t[ viti paraprak.“

## Neni 7

N[ nenin 21 pika z[vend[sohet me presje dhe shtohen fjal[t: “ekonomizim dhe harxhim“.

Pas paragrafit 1 shtohet paragraf i ri 2, q[ thot[:

“Me p[rjashtim nga paragrafi 1 i k[tij] neni p[r antar[ t[ familjes nuk konsiderohen: personat t[ cil[ve shteti ju ka siguruar mbajtje t[ plot[ pa pages[, q[ gjenden n[ kryerjen e sh[rbimit ushtarak n[ Armat[n e Republik[s s[ Maqedonis[, q[ q[ndrojn[ m[ s[ paku gjasht[ muaj jasht[ vendit ose gjenden n[ sh[rbim t[ d[nimit me burg.“

## Neni 8

N[ nenin 22 alineja 2 ndryshohet dhe thot[:

“P[r f[mij] shtetas i Republik[s s[ Maqedonis[ p[r t[ cilin prind[ri ka realizuar t[ drejt[ p[r shtes[ f[mij]rore n[ pajtim me dispozitat e shtetit tjet[r.“

## Neni 9

N[ nenin 23 pika 1) numri: “5,50 “ z[vend[sohet me numrin: “ 4, 60 “ dhe n[ rendin e kat[rt pas fjal[s: “ n[ “ shtohen fjal[t: “gjysm[n e par[ t[“.

N[ pik[n 2) numri: "8, 50 " z[vend[sohet me numrin: " 7, 30 " dhe n[ rendin e kat[rt pas fjal[s: " n[ " shtohen fjal[t: " gjysm[n e par[ t[".

Pas paragrafit 1 shtohet paragraf i ri 2, q[ thot[:  
"Shuma e plot[ mujore e shtes[ s f[mij[rore p[r f[mij[t p[r t[ cil[t prind[ri e ka realizuar t[ drejt[n [sht[ m[ s[ shumti 1.800,00 denar[."

Neni 10

N[ nenin 27 numri: " 26, 30 " z[vend[sohet me numrin: " 27 " dhe n[ rendin e tret[ pas fjal[s: " n[ " shtohen fjal[t: " gjysm[n e par[ t[".

Neni 11

N[ neni 29 paragrafi 3 n[ rendin e tret[ pas fjal[s: " n[ " shtohen fjal[t: " gjysm[n e par[ t[".

Neni 12

N[ nenin 40 fjal[t: "Qeveria e Republik[s s[ Maqedonis[ " z[vend[sohen me fjal[t: "ministri p[r pun[ dhe politik[ sociale."

Neni 13

Ky ligj hyn n[ fuqi dit[n e tet[ nga dita e publikimit n[ "Gazet[n zyrtare t[ Republik[s s[ Maqedonis["

498.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

### У К А З

**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕСТА-  
НУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА КОН-  
ВЕРЗИЈА И ЗАМЕНА НА ДЕЛ ОД ДОЛГОТ НА  
ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА КОН  
ВЛАДАТА НА СОЕДИНЕТИТЕ АМЕРИКАНСКИ  
ДРЖАВИ ВО ПРОЕКТИ СО РАЗВОЈНИ ЦЕЛИ ПРЕ-  
КУ ПРЕДВРЕМЕНА ОТПЛАТА И ОТПИШУВАЊЕ**

Се прогласува Законот за престанување на важење на Законот за конверзија и замена на дел од долгот на Владата на Република Македонија кон Владата на Соединетите Американски Држави во проекти со развојни цели преку предвремена отплата и отпишување, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 12 март 2003 година.

Бр. 07-1087/1  
12 март 2003 година  
Скопје

Претседател  
на Република Македонија,  
**Борис Трајковски, с.р.**

Претседател  
на Собранието на Република  
Македонија,  
м-р **Никола Поповски, с.р.**

### ЗАКОН

**ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕ НА ЗАКОНОТ  
ЗА КОНВЕРЗИЈА И ЗАМЕНА НА ДЕЛ ОД ДОЛГОТ  
НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
КОН ВЛАДАТА НА СОЕДИНЕТИТЕ АМЕРИКАНСКИ  
ДРЖАВИ ВО ПРОЕКТИ СО РАЗВОЈНИ ЦЕЛИ  
ПРЕКУ ПРЕДВРЕМЕНА ОТПЛАТА  
И ОТПИШУВАЊЕ**

Член 1

Законот за конверзија и замена на дел од долгот на Владата на Република Македонија кон Владата на Соединетите Американски Држави во проекти со развојни цели преку предвремена отплата и отпишување ("Службен весник на Република Македонија" број 61/02) престанува да важи.

Член 2

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

### L I G J I

**P{R ND{RPRERJEN E VAZHDIMIT T{ LIGJIT  
P{R KONVERZIM DHE K{MBIM T{ PJES{S S{  
BORXHIT T{ QEVERIS{ S{ REPUBLIK{S S{ MA-  
QEDONIS{ NDAJ QEVERIS{ S{ SHTETEVE T{  
BASHKUARA T{ AMERIK{S N{ PROJEKTE ME  
Q{LLIME ZHVILLIMORE N{ P{ RMJET PAGES{ S  
S{ PARAKOHSHME DHE SHLYERJES**

Neni 1

Ligi p[r konverzim dhe k[mbim t[ pjes[s s[ borxhit t[ Qeveris[ s[ Republik[s s[ Maqedonis[ ndaj Qeveris[ s[ Shteteve t[ Bashkuara t[ Amerik[s n[ projekte me q[llime zhvillimore n[p[rmjet pages[s s[ parakohshme dhe shlyerjes ("Gazeta zyrtare e Republik[s s[ Maqedonis[ " num[r 61/02) pushon s[ vazhduari.

Neni 2

Ky ligj hyn n[ fuqi dit[n e ardhshme nga dita e publikimit n[ "Gazet[n zyrtare t[ Republik[s s[ Maqedonis[".

499.

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 3.03.2003 година, донесе

### О Д Л У К А

**ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУ-  
КАТА ЗА ИСПЛАТА ЕДНОКРАТЕН НАДОМЕСТ  
НА ИСПРАТНИНА**

1. Одлуката за исплата еднократен надомест на испратнина бр. 23-4942/1 од 31 октомври 2000 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 97/2000), престанува да важи.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-1041/1  
3 март 2003 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Бранко Црвенковски, с.р.**

500.

Врз основа на член 6 од Законот за надворешно трговско работење („Службен весник на Република Македонија“ бр. 45/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 3.03.2003 година, донесе

### О Д Л У К А

**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА РАСПОРЕД-  
УВАЊЕ НА СТОКИТЕ НА ФОРМИ НА ИЗВОЗ И УВОЗ**

Член 1

Во Одлуката за распоредување на стоките на форми на извоз и увоз („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/2002 и 1/2003), Прилогот 8 - Список на стоки за кои при увозот од СР Југославија е потребно да се прибави согласност - ЛБ-8 се менува и гласи:

ПРИЛОГ 8  
СПИСОК НА СТОКИ ЗА КОИ ПРИ УВОЗОТ ОД  
СР ЈУГОСЛАВИЈА Е ПОТРЕБНО ДА СЕ ПРИБАВИ  
СОГЛАСНОСТ - ЛБ-8

Гарифна ознака	Вид на стока
2710	Масла добиени од нафта и масла добиени од битуменозни минерали, освен сурови и производи на друго место неспомнати или опфатени кои содржат по маса 70% или повеќе масла од нафта или масла добиени од битуменозни минерали, ако овие масла претставуваат основни состојки на овие производи: отпадочни масла:
2710 11	--Лесни масла и препарати

2710 11 11 00	-За подложување со специфични постапки
2710 11 15 00	-За подложување со хемиска трансформација со постапки освен оние наведени во тар. ознака 2710 11 11 00
	-За други намени:
	-За специјални бензини:
2710 11 21 00	-Вајтшпирит
2710 11 25 00	-Друго -Друго: - Моторен бензин:
2710 11 41 00	Со октански број (RON) помал од 95
2710 11 45 00	Со октански број (RON) од 95 или поголем но помал од 98
2710 11 49 00	Со октански број (RON) од 98 или поголем
2710 11 51 00	Со октански број (RON) помал од 98
2710 11 59 00	Со октански број (RON) од 98 или поголем
2710 11 90 00	Други лесни масла
2710 19	Друго:
	-Средни масла:
2710 19 11 00	За подложување со специфични постапки
2710 19 15 00	За подложување со хемиска трансформација со постапки освен оние наведени во тар. ознака 2710 19 11 00
	За други намени:
	Керозин
2710 19 21 00	Гориво за млазни мотори
2710 19 25 00	Друго
2710 19 29 00	Друго
	Тешки масла
	Гасни масла
2710 19 31 00	За подложување со специфични постапки
2710 19 35 00	За подложување со хемиска трансформација со постапки освен оние наведени во тар. ознака 2710 19 31 00
	За други намени
2710 19 41 00	Со содржина на сулфур што не надминува 0,05% по маса
2710 19 45 00	Со содржина на сулфур што надминува 0,05% по маса но не надминува 0,2% по маса
2710 19 49 00	Со содржина на сулфур што надминува 0,2% по маса
	Масла за ложење
2710 19 51 00	За подложување со специфични постапки
2710 19 55 00	За подложување со хемиска трансформација со постапки освен оние наведени во тар.ознака 2710 19 51 00
	За други намени
2710 19 61 00	Со содржина на сулфур што не надминува 1% по маса
2710 19 63 00	Со содржина на сулфур по маса што надминува 1% но не надминува 2% по маса
2710 19 65 00	Со содржина на сулфур по маса што надминува 2% но не надминува 2,8%
2710 19 69 00	Со содржина на сулфур што надминува 2,8% по маса
2711	Нафтени гасови и други гасовити јагленоводороди
2711 12	Пропан
	Пропан со чистота не помала од 99%
2711 12 11 00	За употреба како погонско или енергетско гориво

2711 12 19 00	За други намени
	Друго
2711 12 91 00	За подложување со специфични постапки
2711 12 93 00	За подложување со хемиска трансформација со постапки освен оние наведени во тар. ознака 2711 12 91 00
2711 13	Бутан
2711 13 10 00	За подложување со специфични постапки
2711 13 30 00	За подложување со хемиска трансформација со постапки освен оние наведени во тар. ознака 2711 13 10 00

## Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-1215/1  
3 март 2003 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Бранко Црвенковски, с.р.**

## 501.

Врз основа на член 19 точка 5 од Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/2001 и 5/2003), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17.03.2003 година, донесе

**О Д Л У К А**  
**ЗА ВЛЕГУВАЊЕ И ПРЕСТОЈУВАЊЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ЕДИНИЦА НА АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА АЛБАНИЈА ЗАРАДИ УЧЕСТВО ВО ВЕЖБОВНИ АКТИВНОСТИ**

1. Се одобрува влегување и престојување во Република Македонија на единица на Армијата на Република Албанија - еден пешадиски вод во состав од 40 припадници, заради учество во заедничката вежба за мировни операции на единици на Армијата на Република Македонија и на Армијата на Република Албанија, „Соседски зафат 2003“, која ќе се одржи на полигонот Криволак, во периодот од 25 март до 1 април 2003 година.

2. Финансиските трошоци за организацијата, сместувањето и исхраната на учесниците во вежбата од точка 1 на оваа одлука, ги обезбедува Република Македонија.

3. Подготовките и организацијата на учесниците во вежбата ќе го изврши Министерството за одбрана.

4. По завршување на вежбата, Министерството за одбрана поднесува извештај пред Владата на Република Македонија.

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-1445/1  
17 март 2003 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Бранко Црвенковски, с.р.**

## ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

## 502.

Образец бр. 20

Член 11 од Законот за  
изменување и дополнување

## ПОСЕБЕН ЗАПИСНИК

за гласањето по листа на кандидати на избирачите на отслужување на воен рок или воена вежба во воена единица, организација, установа или единица број \_\_\_\_\_ и место \_\_\_\_\_ од Општинската изборна единица на општина на \_\_\_\_\_, составен на ден \_\_\_\_\_ 2003 година

Избирачкиот одбор на Избирачко место број \_\_\_\_\_ од Изборната единица број \_\_\_\_\_ го спроведе гласањето по листа на кандидат за градоначалник доставена од Општинската изборна комисија на општина \_\_\_\_\_, во состав:

Претседател \_\_\_\_\_  
Членови 1. \_\_\_\_\_  
2. \_\_\_\_\_  
3. \_\_\_\_\_  
4. \_\_\_\_\_

Освен претседателот и членовите на Избирачкиот одбор, присутни се и претставниците на подносителите на листи на кандидат за градоначалник:

1. \_\_\_\_\_  
(име и презиме со назнака на која листа е претставник)  
2. \_\_\_\_\_  
3. итн. \_\_\_\_\_

Според изводите од единствениот избирачки список од Општина \_\_\_\_\_ во воената единица број \_\_\_\_\_, место \_\_\_\_\_ има запишано вкупно \_\_\_\_\_ избирачи на (со број и зборови)

отслужување на воен рок или се на воена вежба.

Од нив на ден \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ часот до \_\_\_\_\_ часот гласале \_\_\_\_\_ избирачи на отслужување на (со број и зборови) воен рок или се на воена вежба.

По завршувањето на гласањето на избирачите кои се на отслужување на воен рок или се на воена вежба, вкупно \_\_\_\_\_ гласачките ливчиња се превиткуваат (со број и зборови)

без да може да се утврди за кого е гласано, се ставаат во посебен плик кој се запечатува со селотејп и се става печат, како и неупотребените гласачки ливчиња \_\_\_\_\_ и со примерокот од овој записник во (со број и зборови) единствен плик кој се запечатува со селотејп и се доставува веднаш со препорачана пошта до Општинската изборната комисија на општина \_\_\_\_\_.

Членот на Избирачкиот одбор \_\_\_\_\_, (име и презиме) ги изнесе следните забелешки: \_\_\_\_\_

Претставникот на подносителот на листата

(политичка партија, група избирачи) \_\_\_\_\_ (име и презиме) ги изнесе следните забелешки: \_\_\_\_\_

Примерок од записникот добива секој претставник на подносител на листа на кандидат

Во \_\_\_\_\_  
(место и дата)

Избирачки одбор  
ПРЕТСЕДАТЕЛ,

(име и презиме)

Членови на Избирачкиот одбор:

1. \_\_\_\_\_  
2. \_\_\_\_\_  
3. \_\_\_\_\_  
4. \_\_\_\_\_

Образец бр. 21  
Член 11 од Законот за  
изменување и дополнување

### ПОСЕБЕН ЗАПИСНИК

за гласањето по листа на кандидат за избор на градоначалник на Општина \_\_\_\_\_ на избирачите на издржување на казна затвор или притвор во Казнено поправната установа-дом \_\_\_\_\_ од Општина \_\_\_\_\_, составен на ден \_\_\_\_\_ 2003 година

Избирачкиот одбор на Избирачко место број \_\_\_\_\_ од Општина \_\_\_\_\_ го спроведе гласањето по листа на кандидат за градоначалник доставена од Општинската изборна комисија на Општина \_\_\_\_\_, во состав:

Претседател \_\_\_\_\_  
Членови 1. \_\_\_\_\_  
2. \_\_\_\_\_  
3. \_\_\_\_\_  
4. \_\_\_\_\_

Освен претседателот и членовите на Избирачкиот одбор, присутни се и претставниците на подносител на листи на кандидат:

1. \_\_\_\_\_  
(име и презиме со назнака на која листа е претставник)  
2. \_\_\_\_\_  
3. итн. \_\_\_\_\_

Според изводите од единствениот избирачки список од Изборната единица број \_\_\_\_\_ во Казнено поправната установа-дом \_\_\_\_\_ има запишано вкупно \_\_\_\_\_ избирачи на издржување (со број и зборови)

на казна затвор или притвор.

Од нив на ден \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ часот до \_\_\_\_\_ часот гласале \_\_\_\_\_ избирачи на издржување на казна (со број и зборови) затвор или притвор.

По завршувањето на гласањето на избирачите кои се на издржување на казна затвор или притвор вкупно \_\_\_\_\_ гласачките ливчиња се превиткуваат (со број и зборови)

без да може да се утврди за кого е гласано, се ставаат во посебен плик кој се запечатува со селотејп и се става печат, како и неупотребените гласачки ливчиња \_\_\_\_\_ и со примерокот од овој записник во (со број и зборови)

единствен плик кој се запечатува во селотејп и се доставува веднаш со забрзана пошта до Општинската изборна комисија на Општина \_\_\_\_\_.

Членот на Избирачкиот одбор \_\_\_\_\_, (име и презиме)

ги изнесе следните забелешки: \_\_\_\_\_

Претставникот на подносителот на листата на кандидат

(подносител на листата) \_\_\_\_\_ (име и презиме) ги изнесе следните забелешки: \_\_\_\_\_

Примерок од записникот добива секој претставник на подносител на листа на кандидат

Во \_\_\_\_\_  
(место и дата)

Избирачки одбор  
ПРЕТСЕДАТЕЛ,

(име и презиме)

Членови на Избирачкиот одбор:

1. \_\_\_\_\_  
2. \_\_\_\_\_  
3. \_\_\_\_\_  
4. \_\_\_\_\_



**Огласен дел****СУДСКИ ОГЛАСИ****ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ**

Пред Основниот суд Скопје II - Скопје, заведен е спор за поништување на купопродажни договори за недвижен имот, по тужба на тужителката Пешевска Габриела од Скопје, против пет тужени меѓу кои и против тужените Георгиев Стојче, Николов Јосиф и Цветановски Звонко, сите од Скопје, а сега со непозната адреса на живеење. Вредност неопределена.

Се повикуваат тужените Георгиев Стојче, Николов Јосиф и Цветановски Звонко, сите од Скопје, да се јават во овој суд и да ја достават сегашната адреса на живеење во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот. Во спротивно, на истите ќе им биде одреден времен старател кој ќе ги застапува нивните интереси пред судот се до правосилно окончување на постапката или пак до нивното јавување до судот.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, XVI. П. бр. 2567/00. (6188)

**ОСНОВЕН СУД ВО ВЕЛЕС**

Во парничниот предмет на овој суд П. бр. 940/01, заведен по тужба на тужителот Василев Васил од Велес, против тужената Тодорова Нада од Велес, сега со непозната адреса на живеење и престојување, за привремен застапник на тужената се одредува Валерија Николова, соработник при овој суд согласно со член 78 став 2, точка 4 од ЗПП.

Привремениот застапник ги има сите права и должности на законски застапник по споменатиот предмет, се додека тужениот или негов полномошник не се појави пред судот односно додека органот за старателство не го извести судот дека поставил старател.

Од Основниот суд во Велес, П. бр. 940/01. (6009)

Во парничниот предмет на овој суд П. бр. 793/01, за долг, заведен по тужба на тужителот Левко Мартинов од Велес, против тужените Јаневски Слободан и Јаневска Валентина од Башино Село, Велес, а Јаневска Валентина е сега со непозната адреса на живеење и престојување. За привремен застапник на тужената Јаневска Валентина се одредува Валерија Николова, стручен соработник при овој суд, согласно со член 78 став 2, точка 4 од ЗПП. Вредност на спорот 40.000,00 денари.

Привремениот застапник ги има сите права и должности на законски застапник по споменатиот предмет, се додека тужената или нејзин полномошник не се појави пред судот односно додека органот за старателство не го извести судот дека поставил старател.

Од Основниот суд во Велес, П. бр. 793/01. (6010)

**ОСНОВЕН СУД ВО ГОСТИВАР**

Пред Основниот суд во Гостивар, заведен е спор за долг, од тужителот Беќири Илјас од с. Градец, против тужениот Хамиди Љазим од с. Градец. Вредност 3.500 евра.

Бидејќи тужениот Хамиди Љазим е во странство, со непозната адреса за времен застапник му се поставува Амир Абдулаи, адвокат од Гостивар, кој ќе го застапува пред овој суд, се додека не се појави или органот за старателство не му одреди старател.

Од Основниот суд во Гостивар, П. бр. 867/2000. (6103)

Пред Основниот суд во Гостивар, се води граѓанска постапка, основ-неосновано збогатување, по тужба на тужителите Алексоски Томе и Алексоска Братица, двајцата од Гостивар, против тужената Костовска Јорданка од Гостивар, со непозната адреса на живеење и престој. Вредност 3.700 евра во денарска противвредност.

На тужената Костовска Јорданка од Гостивар, и се поставува за привремен застапник адвокатот Светлана Славковска од Гостивар, која ќе ги застапува интересите на тужената се додека таа или нејзин полномошник или застапник не се јави на главната расправа пред овој суд, односно се додека органот за старателство не му постави старател.

Од Основниот суд во Гостивар, П. бр. 126/2002. (6104)

Пред овој суд се води вонпарнична постапка за физичка делба, помеѓу предлагачот Симоски Марко од с. Здуње, против Симоска вд. Јован Милкана од с. Здуње и Симоски Јован Русе, со непозната адреса на живеење. Поради ова предлагачот предложи за второ оптужениот Симоски Русе, да биде поставен привремен застапник.

За привремен застапник го определува Нијази Јонузи, адвокат од Гостивар, кој во постапката ќе ги застапува интересите на Симоски Русе.

Од Основниот суд во Гостивар, ВПП. бр.20/2003. (6105)

Пред овој суд се води постапка за надомест на штета, по тужба на тужителот Милошески Генчо од Гостивар, против тужениот Сердароски Ајдар, од с. Пласница, Македонски Брод, под П. бр. 240/2001.

Бидејќи тужениот и покрај повеќе обиди на судот да го повика на означената адреса од страна на поштата сме известени дека истиот се наоѓа во Словенија, со непозната адреса, па поради тоа тужителот предложи на тужениот да му се постави привремен застапник.

Како привремен застапник на тужениот Сердароски Ајдар, му се поставува адвокатот Нијази Јонузи од Гостивар, кој ќе го застапува пред судот по тужбата на тужителот.

Овој глас да се објави во "Службен весник на РМ".

Од Основниот суд во Гостивар, П. бр. 240/2001. (6106)

**ОСНОВЕН СУД ВО КИЧЕВО**

Основниот суд во Кичево, со решение П. бр. 3/2001 од 04.03.2003 година, постави привремен застапник на тужените Селма Алиу и Беглие Лика родена Алиу, од с. Србица - Туин, сега на времена работа со непозната адреса во Швајцарија, а во врска со правната работа на тужителот Фаик Зендели од с.Србица, за спречување на право на сопственост.

За привремен застапник се назначува адвокатот Јовица Наумоски од Кичево.

Од Основниот суд во Кичево, П.бр. 3/2001. (6407)

**ОСНОВЕН СУД ВО КОЧАНИ**

Во Основниот суд во Кочани е поднесена тужба за долг, од тужителот "Агро-Компани" Експорт-Импорт-Илија ДООЕЛ-Кочани, против тужениот Здравко Кипријанов од Кочани, ул. "Цветан Димов" бр. 58, сега на привремена работа во Словенија, со непозната адреса. Вредност на спорот 100.485,00 денари.

Се повикува тужениот Здравко Кипријанов од Кочани, ул. "Цветан Димов" бр. 58, сега на привремена работа во Словенија, со непозната адреса да се јави во Основниот суд во Кочани или да постави свој полномошник кој ќе ги застапува неговите интереси во рок од 15 дена од денот на објавувањето на огласот.

Доколку во горе наведениот рок не се јави или не постави полномошник ќе му биде поставен привремен застапник.

Од Основниот суд во Кочани, П. бр. 297/01. (6004)

**ОСНОВЕН СУД ВО КРАТОВО**

Пред овој суд се води парнична постапка за сопственост, по тужба на тужителот Младенов Павле од Кратово, против тужениот Влатко Тодоровски од Кратово, со непозната адреса, во Италија.

Се повикува тужениот или друго лице кое што знае на која адреса престојува тужениот, да се јави во Основниот суд во Кратово, во рок од 15 дена од објавувањето на огласот.

Доколку во овој рок не се јави тужениот, за привремен застапник му е одредена Сузана Милевска, адвокат од Пробиштип, кој ќе го застапува во постапката до негово јавување пред судот, односно додека органот за старателство не го извести судот дека му поставил старател.

Од Основниот суд во Кратово, П. бр. 258/02.

(6001)

**ОСНОВЕН СУД ВО НЕГОТИНО**

Основниот суд во Неготино, објавува дека во постапката за развод на брак, по тужба на тужителката Ангелина Стојановиќ од Неготино, ул. "Петар Демирски" бр. 18/3, против тужениот Душан Стојановиќ од СР Југославија, со непозната место на живеење, му се назначува привремен застапник. За привремен застапник му се назначува лицецо Лазов Митре, адвокат од Неготино.

Застапникот ќе ги врши правата во негово име, се додека тој лично не се појави во судот или од страна на Центарот за социјални работи не му биде поставен старател.

Од Основниот суд во Неготино, П. бр. 176/02. (6326)

**ОСНОВЕН СУД ВО РЕСЕН**

Пред Основниот суд во Ресен, во тек е постапка за утврдување право на сопственост, по тужба на тужителот Енвер Рашитовиќ од Ресен, против тужениот Авдија Нуредин Авдијевиќ од Земун - Југославија, сега со непозната адреса на живеење. Вредност 40.000,00 денари.

Се повикува тужениот Авдија Нуредин Авдијевиќ од Земун - Југославија, сега со непозната адреса на живеење, во рок од 30 дена, сметано од денот на објавувањето на огласот, на судот да му достави точна адреса или да одреди свој полномошник.

Во спротивно, судот по службена должност ќе му постави привремен застапник кој ќе ги застапува неговите права и интереси, се до окончување на постапката пред судот.

Од Основниот суд во Ресен, П.бр.10/2003. (6405)

**ОСНОВЕН СУД ВО СТРУГА**

Основниот суд во Струга, врз основа на член 78 став 2 точка 4, од ЗПП, на тужениот Митрески Петре од Белград СРЈ, во спорот за утврдување на сопственост, му го определи за привремен застапник Трпоски Живко од Струга, кој ќе го застапува тужениот во постапката се додека тужениот или неговиот полномошник не се јават пред судот, односно додека Центарот за социјална работа од Струга, не го извести судот дека назначил старател.

Привремениот застапник е поставен со решение на овој суд П. бр. 63/2003 од 3.03.2003 година.

Од Основниот суд во Струга, П. бр. 62/2003. (6107)

**ОСНОВЕН СУД ВО СТРУМИЦА**

Основниот суд во Струмица, постапувајќи по тужбата за развод на брак, на тужителот Латхар Краусе од Германија, со времено престојувалиште во Струмица, против тужената Катица Краусе, сега на временна работа во Германија, со непозната адреса. Вредност на спорот 40.000,00 денари.

За привремен застапник на тужената Катица Краусе од Струмица, сега на временна работа во Германија, со непозната адреса во предметот П. бр. 44/03, што се води во Основниот суд Струмица, по тужба на тужителот Латхар Краусе од Германија, со времено престојувалиште во Струмица, се назначува Цонка Каламерникова, стручен соработник во Основниот суд во Струмица.

Привремениот застапник ќе ги застапува интересите на тужената согласно член 79 од ЗПП, со сите права се до појавувањето на тужената или нејзин полномошник пред судот.

Се повикува тужената Катица Краусе од Струмица, да се јави во рок од 15 дена од денот на објавувањето на овој оглас.

Од Основниот суд во Струмица, П. бр. 44/03.

(6108)

**ОСНОВЕН СУД ВО ТЕТОВО**

Пред основниот суд во Тетово, се води постапка по тужба на тужителите Ремзи Зибири и др. од с. Д. Плачиште, Тетово, против тужените Имер Амзаи и Тефик Амзаи, двајцата од с. Д. Плачиште, сега со непозната адреса во Швајцарија.

Бидејќи тужените Имер Амзаи и Тефик Амзаи, се со непозната адреса, се повикуваат во рок од 15 дена од објавувањето на огласот да се јават во судот или да одредат свој полномошник. По истекот на овој рок на истите ќе име биде поставен времен старател, кој ќе ги застапува нивните интереси се до окончувањето на постапката.

Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 1347/2000.

(6101)

Пред Основниот суд во Тетово, се води постапка за развод на брак, по тужба на тужителот Ибиши Гајур од с. Г. Речица, против тужената Креугер Мирела од Бјеловар, Р. Хрватска, а сега со непозната адреса во Германија.

Бидејќи тужената Креугер Мирела е со непозната адреса, се повикува во рок од 15 дена да се јави во судот или да постави свој полномошник. По истекот на овој рок на истата ќе и биде поставен времен старател преку Центарот за социјална работа Тетово, кој ќе ги застапува нејзините интереси се до окончувањето на постапката.

Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 206/2003.

(6102)

Пред овој суд во тек е постапка за докажување на смртта на покојниот Даут Љума, порано од Тетово, а на предлог на лицето Исман Љума од Тетово.

Се повикува лицето Даут Љума, порано од Тетово, да се јави во Основниот суд Тетово или пак секој друг што знае за неговиот живот, во рок од 30 дена по објавувањето на огласот. Во спротивно, судот на лицето Даут Љума ќе му постави времен старател кој ќе се грижи за неговите права и интереси се до окончување на постапката.

Од Основниот суд во Тетово, Р. бр. 175/2003. (6317)

Пред овој суд во тек е постапка за докажување на смртта на покојниот Кадри Љума, порано од Тетово, а на предлог на лицето Абдирахим Љума од Тетово.

Се повикува лицето Кадри Љума, порано од Тетово, да се јави во Основниот суд во Тетово или пак секој друг што знае за неговиот живот, во рок од 30 дена од објавувањето на огласот. Во спротивно, судот на лицето Кадри Љума ќе му постави времен старател кој ќе се грижи за неговите права и интереси се до окончување на постапката.

Од Основниот суд во Тетово, Р. бр. 173/2003. (6318)

Пред овој суд во тек е постапка за докажување на смртта на покојниот Руфат Љума, порано од Тетово, а на предлог на лицето Исман Љума од Тетово.

Се повикува лицето Руфат Љума, порано од Тетово, да се јави во Основниот суд во Тетово или пак секој друг што знае за неговиот живот, во рок од 30 дена од објавувањето на огласот. Во спротивно, судот на лицето Руфат Љума ќе му постави времен старател кој ќе се грижи за неговите права и интереси се до окончување на постапката.

Од Основниот суд во Тетово, Р. бр. 174/2003. (6319)

Пред Основниот суд во Тетово, се води постапка за исполнување на договор, за купопродажба, по тужба на тужителот Сејфедин Харуни од с. Градец, Гостивар, против тужените Реџеми Бахри, Реџеми Гајур, Реџеми Хамди и Реџеми Сакибе, сите од с. Пирок, а сега со непозната адреса во Босна.

Бидејќи тужените Рецепи Бахри, Рецепи Гајур, Рецепи Хамди и Рецепи Сахибе се со непозната адреса за истите да биде објавен оглас во "Службен весник на РМ", во рок од 15 дена од објавувањето на огласот, да се јават во судот или да одредат свој полномошник. По истекот на овој рок на истите ќе им биде поставен времен старател преку Центарот за социјални работи Тетово, кој ќе ги застапува нивните интереси, се до окончување на постапката.

Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 226/03.

(6002)

### ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ РЕГИСТАР

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 6162/2002 од 28.01.2003 година, во регистарската влошка бр. 02014861?-4-01-000, го запиша во трговскиот регистар уписот на план за поделба на Акционерското друштво за трговија на големо и мало КУЛТУРА увоз-извоз Кавадарци, ул. "7-ми Септември" бр. 51-а.

Уписот на план за поделба на Акционерското друштво за трговија на големо и мало КУЛТУРА увоз-извоз Кавадарци, ул. "7-ми Септември" бр. 51-а.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 6162/2002.

(4507)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 801/2003 од 13.03.2003 година, во регистарската влошка бр. 02005912?-4-03-000, ја запиша во трговскиот регистар Одлуката за именување член на УО на Фармацевтската хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД-Скопје, бул. "Александар Македонски" бр. 12.

Запишување на Одлука бр. 0201-12 од 25.12.2003 година, за усвојување на оставката на лицето Илија Аневски, за разрешување од својство на член на Управен одбор и Одлука бр. 0202-2 од 28.01.2003 година, за именување на лицето Милкица Глигорова, за член на Управниот одбор.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 801/2003.

(6869)

Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. бр. 65/2002 од 18.12.2002 година, во регистарската влошка бр. 013994, го запиша во трговскиот регистар основањето на АД на Друштвото за производство и промет на автогалантерија и пластични производи АМАК СП АД, ул. "15-ти Корпус" бр. 89, Охрид.

Основачи: ЗАСТАВА АГП а.д. со седиште во Охрид и ХП ИНВЕСТМЕНТС, Л.Л.К. со седиште во Држава Делавер, Кооперација Траст Центар, 1209, ул. "Оринџ", Вилмингтон, Њу Кастл, САД.

Извршен член на Одборот на директори: Венко Шапкар-генерален директор со ограничени овластувања.

Дејности во внатрешниот трговски промет: 20.40, 24.11, 24.12, 24.13, 24.30, 24.51, 24.52, 24.66, 28.11, 28.12, 28.40, 28.51, 28.52, 28.61, 28.62, 28.63, 29.40, 31.10, 31.20, 31.40, 31.50, 31.61, 31.62, 34.10, 34.20, 34.30, 35.41, 35.42, 35.43, 37.10, 37.20, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 40.20, 40.30, 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46,

52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 60.24, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 73.30, 72.50, 72.60, 73.30, 74.12, 74.13, 74.14, 74.20, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/5, 74.30, 74.40, 80.41, 80.42, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, продажба на стоки од консигнациони складишта, угостителски и туристички услуги, меѓународен транспорт на стоки и патници во патниот сообраќај, изведување на инвестициони работи во странство и отстапување на инвестициони работи на странско лице во Република Македонија, меѓународна шпедиција, реекспорт, агенциски услуги.

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 65/2002.

(6881)

Основниот суд Битола во Битола, со решението П.Трег. бр. 1197/02 од 04.09.2002 година, во регистарската влошка бр. 007036, го запиша во трговскиот регистар намалувањето на главница на Акционерското друштво за производство и промет на автогалантерија и пластични производи ЗАСТАВА АГП АД Охрид, ул. "15-ти Корпус" бр. 89, Охрид.

Извршено намалување на основната главница на Акционерското друштво за производство и промет на автогалантерија и пластични производи ЗАСТАВА АГП АД Охрид, за 354.340 евра.

Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 1197/2002.

(6882)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 6098/2002 од 27.12.2002 година, во регистарската влошка бр. 02015476?-3-09-000, го запиша во трговскиот регистар истапувањето на содружници и пренесување на удели на Друштвото за сервисирање и промет КАРПОШ Методија и други ДОО Скопје, ул. „Васил Горгов“ бр. 20.

Од друштвото истапуваат содружниците: Котевски Методија од Скопје, Ристевска Мира од Скопје, Апостоловски Божин од Скопје, Биљановски Стеван од Скопје, Николовски Никола од Скопје, Наковски Љупчо од Скопје, Иванџикова Драгица од Скопје, Митевски Симеон од Скопје, Пасинечки Љубомир од Скопје, Костиќ Љубица од Скопје, Лазевски Светомир од Скопје и Чижбановска Дијана од Скопје со Одлука од 23.12.2002 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 6098/2002.

(803)

### ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАГАНИ И ФОНДАЦИИ

Основниот суд Скопје II - Скопје, со решение III Рег. Зг. бр. 131/99 од 20.06.2002 година, во регистарот на здруженија на граѓани и фондации го запиша Фудбалскиот клуб "Скопски Лозар"-Скопје, го променува името во Машки и женски Фудбалски клуб "Лорбардини"-Скопје.

Се утврдува дека машки и женски фудбалски клуб "Лорбардини"-Скопје е со ново седиште на ул. "Иван Козарев" бр. 5, Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, III Рег. Згф. бр. 131/99.

(5900)

Основниот суд во Гевгелија со решение Зг. бр. 4/03 од 06.03.2003 година, го запиша во регистарот на здруженија на граѓани и фондации што се води при овој суд Здружението на земјоделски производители на раноградинарски култури "Богородица" од с. Богородица.

Седиште на субјектот: с. Богородица.

Цели и задачи на здружението се: ревитализација на земјоделското производство на раноградинарски култури на подрачјето на село Богородица со зголемување на површините на раноградинарски култури и зголемување на просечната производност по единица површина, промена на производната насока и сортниот состав во склад со достигнатите научни сознанија со што ќе се постигне поголема рентабилност, олеснување и поевтинување на трудот на земјоделските производители со воведување на нова техника и технологија, организирање на предавања, семинари и учество во натпревари и други собири во земјата и во странство, изнаоѓање на решенија за пласман на земјоделските производи и др.

Лице овластено за застапување и претставување е Петар Петров од с. Богородица.

Од Основниот суд во Гевгелија, Зг. бр. 4/03. (5998)

Се запишува во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под регистарен број 1 за 2003 година Здружението на граѓани Елини "Галиполис"-Пехчево, кое е основано заради возобновување на старите традиции и фолклор на старите Елини од Галиполи, афирмирање на грчката култура и историја, возобновување и сочувување на грчкиот јазик како дел од културното богатство на републиката, Заштита на правата на човекот, истражува и иницира прашања и проблеми во локалната заедница и дава придонес за зацврстување на заедничкото и за градење на соживот, добри и релаксирачки меѓунационални односи.

Здружението ќе дејствува на територијата на општина Пехчево, а неговото седиште се наоѓа на ул. "Пиринска" бр. 24, Пехчево.

Од Основниот суд во Берово, Зг. бр. 1/2003. (6000)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации на Основниот суд во Ресен под Рег. ЗГФ. бр. 4/03 се запишува Здружението на граѓани со назив "ФО-КУС" - Здружение на граѓани - Ресен.

Здружението има за цел да презема активности за заштита на човековите права да поттикнува иницијативи, активности и реализација на проекти за подобар живот на граѓаните на Ресен, организира симпозиуми, стручни советувања, тркалезни маси, предавања, да вклучува и организира хуманитарни активности, да соработува со други организации и да врши заштита на животната средина.

Седиштето на здружението се наоѓа во Ресен, нас. "Црквиште" бр. 11/18.

Лице овластено за застапување на здружението е Соња Наумовска од Ресен, претседател на здружението.

Од Основниот суд во Ресен, Рег. ЗГФ. 4/03. (6406)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. Згф. бр. 7/2003, се запишува здружението на граѓани под име: "АТРИУМ" - Охрид.

Здружението на граѓани има за цел: искористување и примена на научно технолошките достигнувања; искористување, изработка и примена на информатичките достигнувања; едукација на граѓаните користејќи ги информатичките технологии вклучувајќи го и интернетот; репродукција на компјутерски медиуми; организирање на курсеви, семинари и работилници кој ќе обезбеди понатамошна едукација на граѓаните; институционално и мрежно поврзување со постоечките институции со намера да се имплементираат заедничките истражни проекти; изнајмување на канцелариски машини и опрема, вклучувајќи и компјутери; консултации во врска со хардвер понуда на софтвер и обработка на податоци и други компјутерски активности; деловен менаџмент, консултантски активности; технички анализи и анализа и реклама и пропаганда; преведувачки активности; изработување на програми и проекти за унапредување на еколошката средина; изведување на обука и курсеви за софтвер; изведување на научни публикации.

Седиштето на здружението е во Охрид, на ул. "Македонски Просветители" бр. 27/2, каде и дејствува.

Овластено лице за застапување на здружението е Грунчевски Наум од Охрид, ул. "Македонски Просветители" бр. 27/2.

Од Основниот суд во Охрид, Рег. Згф. 7/2003. (6408)

Основниот суд Скопје II- Скопје со решение II. Рег. Зг. бр. 5/03 од 24.02.2003 година, во регистарот на здруженија на граѓани и фондации го запиша следното:

Се одобрува упис во регистарот на здруженија на граѓани и фондации на граѓанската унија од Скопје, со седиште на бул. "Јане Сандански" бр. 62/3-5.

Цели и задачи на здружението на граѓани и граѓанска унија се претставување на граѓанската унија и нивните заеднички интереси во локални, национални и меѓународни рамки, заштитување и унапредување на граѓанските, економските, социјалните и други права од корпусот на човековите права, одобрување и унапредување интересите на членовите во областа на економијата преку организирање на активности на финансиска и материјална помош, активности на самопомош во било која форма, може да се одвиваат преку граѓанската унија и преку неа да се врши координирање и евидентирање на граѓаните опфатени во тие активности, организирање на помош во надминување на невработеноста и учество во акции за вработување на членовите на здружението, активности за пополнување на потребите на работна сила на работодавците членови на ова здружение, во рамките на нивните правни субјекти со соодветен персонал од невработените членови на здружението, соработка со други здруженија и организации од Република Македонија, како и меѓународни организации и фондации со цел за анимирање на потребите од претквалификација со цел и во согласност со потребите на берзата на трудот, соработка со разни правни домашни и правни субјекти кои делуваат на територијата на Р. Македонија, со своите потреби и разновиден стручен кадар, ги остваруваат преку ангажирање на планови на здружението, организирање и воспоставување на соработка меѓу членовите на здружението основачи и носители на раководни функции во правни субјекти заради поуспешна размена и искуства, информации, пружање совети, правна помош, обезбедување контакти и слично подобрување на социјалната положба на членовите на здружението, воспоставување со владини и невладини организации во поглед на здружението и обезбедување волонтери кои ќе се вклучат во тие активности, воспоставување соработка со фондации, локални регионални и меѓународни и вклучување на членови на здружението во нивни проекти за стипендирање, стимулирање, курсеви и други активности од интерес на членовите и фондациите, унапредување на едукацијата на членовите и пошироко граѓаните преку предавање, трибини, курсеви, брошури и друг начин на едукација, развивање и задоволување на културните потреби на граѓаните членови на здружението спортско рекреативни дејности, научнотехнички и здравствени, хуманитарни и други општествени корисни активности, да го разгледува, оценува и дејствува на план на актуелни прашања кои се од интерес и важност за граѓанската унија и да изградува став по соодветните прашања, да се залага за толеранција и унапредување на меѓунационалните, меѓуетнички, меѓуверските, меѓупартиските и меѓучовечките односи во правец на градење на граѓанско општество и правна држава.

Со денот на запишување во регистарот, граѓанската унија од Скопје, се стекнува со својство на правно лице.

Од Основниот суд Скопје II- Скопје, II. Рег. Зг. бр. 5/03. (6417)

## СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ

Основниот суд во Куманово објавува дека со решение Ст. бр. 21/03 од 20.02.2003 година е отворена стечана постапка над Друштвото за производство, промет и услуги "Калинка" Славчо ДООЕЛ Крива Паланка, ул. "8-ми Октомври" бб, со ж-ска бр. 40910-601-11305 при Агенцијата за блокирани сметки на РМ, Скопје и број на регистарската влошка 020173397-8-03-000 и Трег. бр. 1678/00 од 03.05.2001 година, на Основниот суд Скопје I-Скопје.

Со истото решение согласно член 64 од ЗС, отворената стечајна постапка над горенаведениот должник поради немање на имот е заклучена.

По правосилноста на решението должникот да се брише од Трговскиот регистар на Основниот суд Скопје I - Скопје а Агенцијата за блокирани сметки на РМ, Скопје да изврши гаснење на жиро сметката на должникот.

Извод од решението да се објави во "Службен весник на РМ" и на огласната табла во судот.

Од Основниот суд во Куманово. (6460)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение II Ст. бр. 60/03 од 19.02.2003 година е отворена стечајна постапка над должникот Производно трговско претпријатие ГОБИ-ТРЕЈД ДОО увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. "Киро Крстевски" бр. 9 и жиро сметка број 40100-601-164060 при Агенцијата за работа со блокирани сметки на учесниците во платниот промет на РМ со регистарска влошка бр. 1-25715-0-0-0, и истата не се спроведува па се заклучува.

Должникот да се брише од регистарот кој го води овој суд.

Од Основниот суд Скопје I- Скопје. (6062)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение III. Ст. бр. 120/03 од 10.03.2003 година се отвора стечајна постапка над должникот Друштво за трговија и услуги АЦИ КОМПАНИ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. "Божидар Рајковик" бр. 57, Скопје со жиро сметка 300000001281697 Комерцијална банка АД Скопје, со регистарска влошка број 02028179?-3-01-000, при регистарот на Основниот суд Скопје I- Скопје и истата не се спроведува.

Отворената стечајна постапка над должникот Друштво за трговија и услуги АЦИ КОМПАНИ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I- Скопје.

Од Основниот суд Скопје II- Скопје. (6060)

Основниот суд во Велес со решение Ст. бр. 2/03 од 18.02.2003 година, отвори стечајна постапка над должникот Претпријатие за сообраќај и трговија на големо и мало увоз-извоз "МАРГОНИ" Велес, со седиште на ул. "11-ти Октомври" бр. 20, Велес со жиро сметка 41600-601-40921 и бр. на регистарска влошка 1-49045-0-0-0 при регистарот на Окружниот стопански суд Скопје, и истата не се спроведува.

Отворената стечајна постапка над должникот Претпријатие за сообраќај и трговија на големо и мало увоз-извоз "МАРГОНИ" Велес, се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I- Скопје.

Жалбата поднесена против решението не го задржува извршувањето на решението.

Од Основниот суд во Велес. (6032)

Се свикува Собрание на доверители на должниците Македонка Ткаенини АД Штип, во стечај и Македонка Предилница АД Штип, во стечај.

Собранието ќе се одржи за расправање за условите и начинот за продавање на должниците.

Собранието ќе се одржи во сала бр. 3 во Основниот суд во Штип на 20.03.2003 година и тоа:

За должникот Македонка Ткаенини АД Штип, во стечај во 10 часот,

За должникот Македонка Предилница АД Штип, во стечај во 11 часот.

Од Основниот суд во Штип. (6112)

Основниот суд во Прилеп, со решение Ст. бр. 18/2003 од 20.02.2003 година, отвори стечајна постапка према должникот Трговец поединец Петрески Борислав Марјан СУРУН КОМЕРЦ за трговија на мало, со седиште во с. Дупјачани, запишан во регистарска влошка 01001-5617?-6-01-000, на Основниот суд во Битола, со основна дејност трговија на мало во продавници претежно со храна, пијалаци и тутун, со жиро сметка 3000200000 во Комерцијална банка АД Прилеп.

Стечајната постапка не се спроведува но се заклучува, поради тоа што должникот нема имот ни за покривање на трошоците на постапката.

Од Основниот суд во Прилеп. (6124)

Основниот суд во Прилеп, со решение Ст. бр. 16/2003 од 20.02.2003 година, отвори стечајна постапка према должникот Приватно претпријатие за производство, промет и услуги СУРУН КОМЕРЦ со седиште во с. Дупјачани, запишан во регистарска влошка 1-13725 на Окружниот стопански суд во Битола, со основна дејност полдоделство, со жиро сметка 41100-601-26107 во Агенцијата за работа со блокирани сметки Филијала Прилеп.

Стечајната постапка не се спроведува но се заклучува, поради тоа што должникот должи само на единствениот основач

Од Основниот суд во Прилеп. (6128)

Основниот суд во Прилеп, со решение Ст. бр. 26/2003 од 27.02.2003 година, отвори стечајна постапка према должникот Друштво за производство, превоз, услуги и трговија ИГОМАРИ увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп, со седиште на ул. "Цар Самоил" бр. 28, запишан во регистарска влошка 01012597?-8-03-000, на Основниот суд во Битола, со основна дејност превоз на стоки во друмскиот сообраќај, со жиро сметка 300020000066185 во Комерцијална банка филијала Прилеп.

Стечајната постапка не се спроведува но се заклучува, поради тоа што должникот должи само на единствениот основач.

Од Основниот суд во Прилеп. (6129)

Основниот суд во Штип, објавува дека со решение Ст. бр. 30/02 од 07.02.2003 година, се отвора стечајна постапка над Млекарата Овче поле ДОО Св. Николе, но истата не се спроведува поради тоа што имотот на должникот влегува во стечајната маса, не е доволен за намирување на трошоците по постапката.

Стечајната постапка над Млекара Овче поле ДОО Св. Николе, се заклучува.

По правосилноста на решението должникот Млекара Овче поле ДОО Св. Николе, да се брише од трговскиот регистар.

Од Основниот суд во Штип. (6130)

Основниот суд во Гостивар, објавува дека со решение на овој суд Ст. бр. 22/2003 од 03.03.2003 година, отворена е стечајна постапка над должникот Трговско друштво ПЕРО ТРАНС Драге и Доста ДОО од Гостивар, но истата не се спроведува поради немање на имот, па отворената стечајна постапка над должникот се заклучува.

Од Основниот суд во Гостивар. (6131)

Со решение на стечајниот совет при Основниот суд во Струмица под Ст. бр. 21/2003 од 11.03.2003 година е отворена стечајна постапка над должникот ДТ Василев ДООЕЛ увоз-извоз Струмица, со жиро сметка бр. 220421100165696 што се води при Македонска банка Струмица, но е одлучено истата да не се спроведува поради немање имот на должникот заради што и се заклучи.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение во рок од 8 дена од денот на објавувањето на решението во "Службен весник на РМ", преку овој суд до Апелациониот суд во Штип.

По правосилноста на решението горенаведеното претпријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија.

Од Основниот суд во Струмица. (6132)

Со решение на стечајниот совет при Основниот суд во Струмица под Ст. бр. 29/2003 од 11.03.2003 година е отворена стечајна постапка над должникот ДПУТ "Пикасо" ДООЕЛ од Струмица, со жиро сметка бр. 220421100224090 што се води при Македонска банка Струмица, но е одлучено истата да не се спроведува поради немање имот на должникот заради што и се заклучи.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение во рок од 8 дена од денот на објавувањето на решението во "Службен весник на РМ", преку овој суд до Апелациониот суд во Штип.

По правосилноста на решението горенаведеното претпријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија.

Од Основниот суд во Струмица. (6133)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение IV. Ст. бр. 72/03 од 12.03.2003 година се отвора стечајна постапка над должникот Трговско друштво за угостителство, туризам и трговија на големо и мало УНИВЕРЗ Неџмедин ДООЕЛ експорт-импорт, со седиште на ул. "Методија Митевски" бр. 9/4/3, со жиро сметка 300000001401395 и 260-0004217713-25 и регистарска влошка 02005938?-8-09-000, при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје и истата не се спроведува.

Отворената стечајна постапка над должникот Трговско друштво за угостителство, туризам и трговија на големо и мало УНИВЕРЗ Неџмедин ДООЕЛ експорт-импорт, се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (6116)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение IV. Ст. бр. 62/03 година, се отвора стечајна постапка над должникот Приватна здравствена организација - ординација за општа медицина "ВИТА-Л" Ц.О. со седиште на ул. "Рилски Конгрес" бр. 103, со жиро сметка 300000001281406 и регистарска влошка 1-67371-0-0-0, при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје и истата не се спроведува.

Отворената стечајна постапка над должникот Приватна здравствена организација - ординација за општа медицина "ВИТА-Л" Ц.О., се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (6117)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение IV. Ст. бр. 64/03 од 12.03.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот Друштво за производство, трговија и услуги ГОКИТО ДООЕЛ експорт-импорт, со седиште на ул. "Ташко Караџа" бр. 6/1-8, со жиро сметка 40110-601-479821 и регистарска влошка 02039636?-8-03-000, при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје и истата не се спроведува.

Отворената стечајна постапка над должникот Друштво за производство, трговија и услуги ГОКИТО ДООЕЛ експорт-импорт, се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (6118)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение II. Ст. бр. 51/03 од 11.03.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот Трговско друштво за производство, трговија и услуги ГЛИ-ВИО Глигор ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, со седиште на ул. "Вера Јоџиќ" бр. 16/34, со жиро сметка 200000013719187 при стопанска банка АД Скопје и регистарска влошка 02027663?-8-03-000, при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје и истата не се спроведува.

Отворената стечајна постапка над должникот Трговско друштво за производство, трговија и услуги ГЛИ-ВИО Глигор ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Жалбата поднесена против решението не го задржува извршувањето на решението.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (6119)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение I. Ст. бр. 529/02 од 25.12.2002 година, е отворена стечајна постапка над должникот Трговско друштво за промет и услуги "АЛЕКС- ИМПЕКС" Александар и други ДОО експорт-импорт - Скопје, со седиште на ул. "Огражден" бр. 4/1-7, и жиро сметка 40120-601-102254 и истата не се спроведува.

Отворената стечајна постапка над должникот Трговско друштво за промет и услуги "АЛЕКС ИМПЕКС" Александар и други ДОО експорт-импорт - Скопје, со седиште на ул. "Огражден" бр. 4/1-7, и жиро сметка 40120-601-102254 се заклучува.

Да се објави оглас во "Службен весник на РМ" и на огласната табла во судот.

По правосилноста на решението должникот да се брише од судскиот регистар кој го води овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (6137)

Основниот суд во Куманово, објавува дека со решение Ст. бр. 10/03 од 07.03.2003 година, е заклучена стечајната постапка над Претпријатието за производство и трговија на големо и мало "Солар - Текс" ц.о. извозувоз Куманово, ул. "Народна Революција" бр. 103.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот на претпријатието што се води при Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд во Куманово. (6145)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение IV. Ст. бр. 74/03 од 12.03.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот Претпријатие за производство, трговија и услуги "МАБУ" Инк. ДОО експорт-импорт, со седиште на ул. "АВНОЈ" бр. 68/19, со жиро сметка 40100-601-105919 и регистарска влошка 1-13817-0-0-0, при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје и истата не се спроведува.

Отворената стечајна постапка над должникот Претпријатие за производство, трговија и услуги "МАБУ" Инк. ДОО експорт-импорт, се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (6179)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение II. Ст. бр. 87/03 од 11.03.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот Друштво за трговија и услуги ГРИЗЛИ ТРЕЈД ДООЕЛ увоз-извоз, со седиште во с. Трубареве, со жиро сметка 210-0561350701-85 при Тутунска банка АД Скопје и регистарска влошка 02044455?-8-01-000, при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје и истата не се спроведува.

Отворената стечајна постапка над должникот Друштво за трговија и услуги ГРИЗЛИ ТРЕЈД ДООЕЛ увоз-извоз, се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Жалбата поднесена против решението не го задржува извршувањето на решението.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (6180)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение IV. Ст. бр. 4/03 од 17.02.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот Производно трговско претпријатие "ЕКСПЕРТ-СМ" ДОО експорт-импорт Скопје, со седиште на ул. "Владимир Комаров" бр. 20-1/2, со жиро сметка 40100-601-286419 и регистарска влошка 1-51744-0-0-0, при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје и истата не се спроведува.

Отворената стечајна постапка над должникот Производно трговско претпријатие "ЕКСПЕРТ-СМ" експорт-импорт ДОО Скопје, се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (6181)

Основниот суд Скопје II - Скопје, со решение на овој суд II. Ст. бр. 345/01 од 13.02.2003 година, објавува дека се заклучува стечајна постапка над должникот Услужно трговско, транспортно претпријатие "ЕВРО-ТРАНС" Скопје, со седиште на ул. "Маџари" бр. 12-а, и жиро сметка 40110-601-403703 - Агенција за блокирани сметки, запишан во судскиот регистар во регистарска влошка 1-52036-0-0-0 со решение на овој суд III. Ст. бр. 345/01 од 28.11.2001 година.

Должникот да се брише од судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (6210)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд II. Ст. бр. 390/2002 од 02.10.2002 година, отворена е стечајна постапка над должникот Трговско друштво за производство, трговија и услуги ПРИМА ТРАДЕ Димитар ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. "Лука Геров" бр. 50/1-10, и жиро сметка број 300000001078579 при Комерцијална банка а.д. Скопје, па истата не се спроведува и се заклучува отворената стечајна постапка над должникот Трговско друштво за производство, трговија и услуги ПРИМА ТРАДЕ Димитар ДООЕЛ Скопје.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот на претпријатијата при овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (6143)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Ст.бр.501/96 од 23.10.1996 година, е отворена стечајна постапка над должникот ППУТ "РЕШ АЦАМ КОМПАНИ" од Скопје, ул. "Дижонска" бр. 1/23.

За стечаен судија е одреден Драган Николовски, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Радосав Кипровски од Скопје, ул. "АСНОМ" бр. 8/3-36.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија" до стечајниот совет, со пријава во два примерока со докази.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите кон стечајниот должник без одлагање. Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на ден 24.04.2003 година во 10,00 часот, во судница бр. XXIII - трети кат, нов дел.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (1990)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение IV.Ст.бр.96/03 од 14.03.2003 година, е отворена стечајна постапка над должникот Друштво за производство трговија и услуги увоз-извоз СЛАВИЈА КОМ ДОО, со седиште на бул. "Јане Сандански" бр. 72, со жиро сметка 220521100233203 и регистарска влошка 02044558?-3-03-000 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје, и истата не се спроведува.

Отворената стечајна постапка над должникот Друштво за производство трговија и услуги увоз-извоз СЛАВИЈА КОМ ДОО, се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (6316)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд II.Ст.бр.96/03 од 03.03.2003 година, е отворена стечајна постапка над должникот Трговско друштво за кинематографија, трговија, угостителство и услуги СТУДИО ПРЕСС Љупчо и Вангел ДОО увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. "Пиринска" бр. 28, жиро сметка број 300000001261715 при Комерцијална банка АД Скопје, со регистарска влошка бр. 02011666?-3-01-000, и истата не се спроведува и се заклучува.

Должникот да се брише од регистарот кој го води овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (6328)

## ЛИКВИДАЦИИ

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд II Л. бр. 96/2002 година, донесено од овој суд на 10.03.2003 година е завршена ликвидацијата над Претпријатието за промет на големо и мало "ЉУМА-ПРОМЕТ" ДОО увоз-извоз Тетово, со седиште на ул. "126" бр. 22 со жиро сметка 41500-601-17816, и истото се брише од регистарот на овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (6182)

Основниот суд во Штип, објавува дека со решение Л. бр. 36/02 од 06.03.2003 година, е отворена ликвидациона постапка над Друштвото за производство, трговија и услуги Елмас Варелиови Сашко и Марјан јтд увоз-извоз Кочани но истата не се спроведува бидејќи должникот не располага со имот за покривање на трошоците во постапката.

Ликвидационата постапка над Друштвото за производство, трговија и услуги Елмас Варелиови Сашко и Марјан јтд увоз-извоз Кочани, се заклучува.

По правосилноста на решението ликвидациониот должник да се брише од трговскиот регистар што се води при овој суд.

Од Основниот суд во Штип. (6292)

Основниот суд во Штип, објавува дека со решение Л. бр. 68/00 од 10.03.2003 година, е отворена ликвидациона постапка над Претпријатието за трговија и услуги Такуш Св. Николе но истата не се спроведува бидејќи должникот не располага со имот за покривање на трошоците во постапката.

Ликвидационата постапка над Претпријатието за трговија и услуги Такуш Св. Николе, се заклучува.

По правосилноста на решението ликвидациониот должник да се брише од судскиот регистар што се води при овој суд.

Од Основниот суд во Штип. (6294)

Ликвидаторот Сретен Тодоровиќ од Скопје, бул. "Јане Сандански" бр. 83-1/31, запишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение II. Трег. бр. 6252/2002 од 30.12.2002 година, објавува дека Друштвото за производство, промет и услуги ИВИ-КОЗМЕТИКА Валентин ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, бул. "Јане Сандански" бр. 15/1-19, со број на жиро-сметка 300000000440804 отворена при Комерцијална банка а.д. Скопје, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 90 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а ликвидационата постапка да се спроведува во рок од 90 дена од последната објава. Оваа објава е трета, односно последна објава.

Од ликвидаторот. (6267)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд I. Л. бр. 13/2003 од 14.02.2003 година, е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за трговија и транспорт МИЛКО експорт-импорт - Скопје, со седиште на ул. "Тодор Чангов" бр. 19/29, со жиро-сметка бр. 30000000092587 при Комерцијална банка АД - Скопје.

За ликвидатор се определува лицето Драган Величковиќ од Скопје, со стан на ул. "Крсте Мисирков" бр. 59.

Се покануваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (6302)

Ликвидаторот Момир Степаноски од Скопје, ул. "Ташко Караџа" бр. 26/34, запишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П.Трег.бр.5897/02, објавува дека Друштвото за производство, трговија, угостителство и услуги МОМИ-МАРК ДОО експорт-импорт, со број на жиро-сметка 300000000892921 отворена при Комерцијална банка АД - Скопје, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена од објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од последната објава.

Од ликвидаторот. (6307)

Ликвидаторот Арминовски Мито од Скопје, со стан на ул. "Петар Манџуков" бр. 23б, запишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение број П.Трег.370/03, објавува дека Трговското друштво ГЛОБУС ФРУИД Азем и други ДОО експорт-импорт Скопје, со жиро сметка бр. 300000001138040 отворена при Комерцијална банка АД Скопје, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавување на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 30 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (6311)

Основниот суд во Штип, со решение Л.бр.9/03 од 04.03.2003 година, отвори ликвидациона постапка над Друштвото за производство, трговија и услуги Стелма увоз-извоз ДООЕЛ Штип, и истата поради немање на имот се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од судскиот регистар што се води во Основниот суд во Штип.

Од Основниот суд во Штип. (6109)

Основниот суд во Штип, со решение Л.бр.26/03 од 04.03.2003 година, отвори ликвидациона постапка над Производно трговското претпријатие за промет на големо и мало, увоз-извоз "ИЛЕПРОМ" П.О Штип, и истата поради немање на имот се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од судскиот регистар што се води во Основниот суд во Штип.

Од Основниот суд во Штип. (6110)

Основниот суд во Штип, објавува дека со решение Л.бр.12/03 од 17.02.2003 година, се отвора ликвидациона постапка на Трговското друштво за трговија Летувашиште ДООЕЛ увоз-извоз Стар Дојран.

Ликвидационата постапка над Трговското друштво за трговија Летувашиште ДООЕЛ увоз-извоз Стар Дојран, се заклучува.

Имотот на друштвото се доделува на содружникот Николова Снежана во вредност од 14.000,00 ЕУР или во денарска противвредност од 870.200,00 денари сметано по курс од 62.1578 ден. за 1 ЕУР и тоа деловен простор од 100 м2 кој се наоѓа во Стар Дојран бб на к.п. бр. 70/2 во КО Стар Дојран.

По правосилноста на решението ликвидациониот должник да се брише од судскиот регистар при овој суд.

Од Основниот суд во Штип. (6111)

Ликвидаторот Симјановска Тања, дипл.правник од Тетово, ул. "120", лам.3, лок.2, запишан во трговскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П.Трег.бр.5952/2002 од 25.12.2002 година, објавува дека Друштвото за производство, трговија и услуги БО-ДИМ Бобан ДООЕЛ експорт-импорт с.Брвеница, со жиро сметка 540000000025090 во Тетовска банка АД Тетово, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 15 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (6113)

Ликвидаторот Симјановска Тања, дипл.правник од Тетово, ул. "120", лам.3, лок.2, запишан во трговскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П.Трег.бр.494/2003 од 18.02.2003 година, објавува дека Трговското друштво за производство, трговија, угостителство и услуги БУЦЕ-ПРОМЕТ ДООЕЛ увоз-извоз Тетово, ул. "М.Тито" бр. 114/2, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 15 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (6114)

Ликвидаторот Глигор Ивановски од Штип, ул. "Ванчо Прке" бр. 48/8, запишан во судскиот регистар при Основниот суд во Штип, со решение П.Трег.бр.124/03 од 13.02.2003 година, објавува дека Друштвото за производство, трговија и услуги Монт-Термо Сашко Стојанов и др. јтд Штип, ул. "Митрашинска" бр. 5, е во ликвидација - втора објава.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 15 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (6115)

Ликвидаторот Билјана Јакимовска од Скопје, ул. "Маршал Тито" бр. 41, запишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П.Трег.бр.200/2003, објавува дека Друштвото за производство, трговија, услуги и шпедиција ЛУНА ФЕШН КОМПАНИ Билјана и Ленче ДОО Скопје, со број на жиро-сметка 200000014730024 отворена при Стопанска банка АД Скопје, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од последната објава.

Од ликвидаторот. (6366)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд I.Л.бр.1017/99 од 27.12.2002 година, е завршена ликвидацијата над Претпријатието за транспорт и меѓународна шпедиција "ДАЛШПЕД" ДОО експорт-импорт - Скопје, со седиште на ул. "Карлош III", лок. 130, II кат, со жиро сметка број 40120-601-351945, и истото се брише од трговскиот регистар на овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (6372)



Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд I.Л.бр.947/99 од 03.03.2003 година, е завршена ликвидацијата над Претпријатието за услуги, производство и промет "АРТЕЛ" ДОО експорт-импорт - Скопје, со седиште на ул. "Дане Крапчев" бр. 16, со жиро сметка бр. 40100-601-333275, запишан во судскиот регистар со регистарска влошка бр. 1-58581-0-0, и истото се брише од судскиот регистар на овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (6373)

Ликвидаторот Блаже Петрушев од Скопје, ул. "Мариовска" бр. 15, запишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П.Л.бр.10/2003 од 04.02.2003 година, објавува дека Производно услужното претпријатие "ЗМАЈ КОМЕРЦ" ЦО увоз-извоз Скопје, со регистарски број 1-49664-0-0-0, седиште на ул. "Мариовска" бр. 15, со број на жиро сметка 40100-601-277150 отворена при ЗПП, Филијала Скопје - Агенција за блокирани сметки на учесниците во платниот промет - Скопје, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 15 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (6376)

Ликвидаторот Ацо Дамчевски од Скопје, ул. "Дрезденска" бр. 15-1/9, запишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П.Трег.бр.309/2003, објавува дека Друштвото за производство, промет и интелектуални услуги АЛЕГРА ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, со број на жиро сметка 300000001172766 отворена при ЗПП, Филијала - Комерцијална банка, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 15 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (6397)

Ликвидаторот Нурковиќ Садија од Скопје, ул. "Џон Кенеди" бр. 5/1-22 Скопје, запишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П.Трег.бр.11/03, објавува дека Друштвото за производство, промет и услуги А.Т. - КОМПАНИ Ариф ДООЕЛ извоз-увоз Скопје, ул. "Христифор Жефаровиќ" бр. 7/21, Скопје, со жиро сметка 260-000505530049 отворена при АД Радобанк, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна од последната објава.

Од ликвидаторот. (6416)

## НОТАРСКИ ОГЛАСИ

Се продава недвижност на сопственикот Зоран Елезовски од Мацари, ул. "Палмиро Тољати" бр. 51, идеален дел кој е евидентиран на КП 220/7 под објект 57 м<sup>2</sup> и двор 423 м<sup>2</sup> за понуда од 14.250 евра во денарска противвредност во рок од 30 дена. Во спротивно, се продава на трето заинтересирано лице, купувач, а сопственикот го губи предимственото право.

Огласот да се достави до нотарот Бабиќ Матилда, Автокоманда - Пензионерски дом, ул. "Јани Лукровски" бб на П.Л. 361 К.О. Мацари. (6084)

Врз основа на договор за хипотека со својство на извршна исправа, составен во форма на нотарски акт од Љубица Моловска - Центар Скопје, под ОДУ бр. 42/03 склучен помеѓу:

Тутунска банка АД Скопје, како заложен доверител и "Караорман" Акционерско друштво за трговија, угостителство и услуги увоз-извоз Скопје со седиште на ул. "Перо Наков" бб, Скопје заложен должник.

Засновано е заложно право, хипотека од прв ред врз деловен простор во Скопје, на ул. "Никола Вапцаров" бр. 15 на КП 12026 во КО центар 1 зграда 1 влез 1 приземје намена на зграда 570 со вкупна површина од 224 м<sup>2</sup> сопственост на заложникот видно од имотен лист 9401 заверен под број 1120/2947 од 11.02.2003 година издаден од ДЗГР за премер и катастар Скопје, прилог на актот означен со спис "б". (6100)

Нотарот Ленка Панчевска, со службено седиште во Општина Чаир, ги известува сопствениците и сопствениците на граничните парцели со парцелата КП бр. 271 лозје трета класа во место викано "Велики Крст" со површина од вкупно 3534 м<sup>2</sup> КО Г и Д Оризари дека сопственикот на наведената парцела Михајловски Славко со живеалиште во Скопје, на ул. "Саса" бр. 2/18, го продава својот идеален дел (48/97) од наведената парцела по вкупна цена од 93.000,00 денари.

Доколку наведените лица сакаат да го користат предимственото право за купување предвидено во Законот за земјоделско земјиште, потребно е во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас, да ја депонираат купопродажната цена во нотарски депозит. Во спротивно продавачот ќе ја продаде на друг купувач. (6066)

Се врши продажба на земјоделско земјиште КП број 706/2, план 6, скица 9, место викано "Леса" култура нива, класа 5, површина 1003 м<sup>2</sup> во КО Бадар сопственост на Стојов Сашо од Скопје, ул. "Анри Барбис" бр. 17 А, по цена 4 евра од метар квадратен, во денарска противвредност.

Се повикуваат заедничките сопственици, сопствениците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Матилда Бабиќ, ул. "Јани Лукровски" бр. 3, Пензионерски дом - Автокоманда Општина Гази Баба, Скопје. (6050)

Се продава земјоделско земјиште - овошна градина, лоцирана на КП бр. 959 за КО Мешешта во м.в. "Влак со вкупна површина од 265 м<sup>2</sup> сопственост на Мицкоски Гоце од Охрид, ул. "Г. Делчев" бр. 365 за цена од 30,00 денари по метар квадратен.

Се повикуваат сите сопственици и соседи чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, писмено да се изјаснат дали се заинтересирани за прифаќање на понудата во рок од 30 дена од објавувањето на понудата - огласот во "Службен весник на РМ". Во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Момана Ивановска од Охрид, ул. "Македонски Просветители" бр. 8 (мезанин). (6301)

Се продава земјоделско земјиште - нива построена на КП бр. 34/2-1 на м.в. "Свинци" нива од 6-та класа со површина од 1.000 м<sup>2</sup>, заведено во ПЛ бр. 69 за КО - Ново Село-2, сопственост на Зафироска в.д. Кузман Десанка за цена од 15.000,00 денари.

Се повикуваат соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Филип Трифуновски, ул. "Браќа Гиновски" бр. 73, Гостивар. (6303)

Се продава земјоделско земјиште нива построена на КП бр. 1168/1-18-41 на м.в. "Село" нива од 6-та класа со површина од 1146 м<sup>2</sup> и ливада построена на КП бр. 1169/18-41 на м.в. "Село" ливада 6-та класа со површина од 500 м<sup>2</sup> заведени во ПЛ бр. 651 за КО - Маврово, сопственост на Манојловски Крсте Јордан од с. Маврово - Гостивар, за цена од 658.000,00 денари.

Се повикуваат соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Филип Трифуновски, ул. "Браќа Гиноски" бр. 73, Гостивар. (6304)

Врз основа на нотарски акт Договор за залог, ОДУ бр. 50/03 од 07.03.2003 година, склучен помеѓу Охридска банка а.д. Охрид како заложен доверител и А.Д. Илинден - Струга, Танас Трајкоски од Струга и Радован Трајкоски од Струга, сите како заложни должници, засновано е заложно право од прв ред врз недвижниот имот: Недвижен имот сопственост на заложниот должник: А.Д. "Илинден" Струга, Деловен простор во станбена зграда на ул. "Славеј Планина" во УЕ-4 и тоа во ламела "А-2" и тоа локал број 2, 3, 4, 5 и 6 и Деловен простор во станбена зграда за пазар на ул. "Славеј Планина" во УЕ - 4 и тоа во ламела "А-3" и тоа локал број 1, 2 и 3, сите во вкупна површина од 252,52 м<sup>2</sup>. 2. Станови во станбена зграда на ул. "Ристо Крле" во Струга, и тоа Стан "Д-2", "Г-2" и "В-4" во вкупна површина од 151,03 м<sup>2</sup> и Деловни простори во станбена зграда на ул. "Ристо Крле" во Струга и тоа Деловен простор - локал број 1, 5, 6, 7 и 8 во вкупна површина од 131,80 м<sup>2</sup>. 3. Станови во станбена зграда на ул. "Пролетерски бригади" во Струга и тоа: Стан "В-1", "Д-2", "В-2", "Г-2", "А-3", "В-3", "Г-3", "Е-4", "Г-4", "Б-4", "В-4", "Г-4", "Д-4", во вкупна површина од 1086 м<sup>2</sup> и Деловен простор број 10 во површина од 34,80 м<sup>2</sup>. 5. Деловен простор на ул. "Владо Малески" Деловен простор бр. 2034,97 м<sup>2</sup>. 6. Недвижен имот познат како Управна зграда на ул. "Босна Путеви" и 7. Деловен простор - управни простории во станбената зграда на ул. "Пролетерски Бригади" во површина од 415,70 м<sup>2</sup>, и врз недвижниот имот сопственост на заложните должници Танас Тајкоски и Радован Трајкоски, опишан како: КП бр. 177 по ПЛ бр. 1326 за КО Струга. (6305)

Се разменува недвижен имот: ниви за КО Кукуречани и тоа КП 3443/1 со површина од 5367 м<sup>2</sup> на м.в. "Калдрма" класа 2, запишана во Имотен лист бр. 1470 за КО Кукуречани, нива класа 5 на м.в. "Гавран" на КП 4715 во површина од 2524 м<sup>2</sup> запишана во Имотен лист бр. 221 за КО Кукуречани, сопственост на Петровска Лена од с. Кукуречани, нива класа 3 на м.в. "Црнотица", на КП 918 за КО Кукуречани, во површина од 2177 м<sup>2</sup>, нива класа 2 на м.в. "Калдрма" на КП 2399 за КО Кукуречани, во површина од 3179 м<sup>2</sup>, нива класа 4 на м.в. "Гавран" на КП 4717 за КО Кукуречани, во површина од 2484 м<sup>2</sup> сите запишани во Имотен лист бр. 855 за КО Кукуречани, сопственост на Петровски Киро од с. Кукуречани.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се разменува во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенствено купување.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Петровска Лена од с. Кукуречани, за што е согласен и Петровски Киро. (6135)

Сопственикот Атанасоска Славица од Прилеп, ул. "И. Игески" бр. 7, врши продажба на својот идеален дел од 1737/8297 од недвижниот имот-земјоделско земјиште заведено во Имотен лист број 12089 за КО При-

леп парцела број 1638 место викано "Сарика" нива класа 3 со површина од 7798 м<sup>2</sup> и парцела број 1639 место викано "Сарика" лозје класа 3 со површина 499 м<sup>2</sup> или вкупно 8297 м<sup>2</sup>, купопродажната цена за недвижниот имот изнесува 15.000 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците, сопствениците чие земјиште граничи со земјиштето што се разменува во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Р. Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до нотарот Боге Дамески, ул. "Кузман Јосифовски" бр. 8, Прилеп. (5136)

Се продава земјоделско земјиште и тоа: цела идеален дел К.П. бр. 80/2-2-3 ливада-нива од 5 класа на м.в. "Арателикес" во површина од 1459 м<sup>2</sup> по П.Л. бр. 732 за К.О. Форино, сопственост на Адеми Исен Акир од с. Форино, за купопродажна цена од 112.000,00 денари.

Се повикуваат сите лица кои согласно член 14 од Законот за земјоделското земјиште ("Службен весник на РМ" бр. 25/1998) имаат право на првенствено купување во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудите. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до нотарот Зулфикар Сејфулаи од Гостивар, ул. "Кеј Братство" бр. 5-А. (6138)

Се продава земјоделско земјиште: 10/20 идеален дел од КО Сирково, КП бр. 2114, план 64, скица 508, место викано "Бозовец" култура - лозје, класа 2 со вкупна површина од 7.587 м<sup>2</sup> сопственост на Благоја Стојановиќ (7/20 идеален дел) и Миле Илич (3/20) од Скопје, евидентирано на Поседовен лист бр. 531 издаден од Државен завод за геодетски работи Одделение за премер и катастар Кавадарци, за цена од 100.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето кое што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Ристо Самарџиев, ул. "Блажо Алексов" бб, Кавадарци. (6139)

Нотарот Ленка Панчевска, со службено седиште во општина Чаир, ги известува сопствениците на граничните парцели со парцелата К.П. бр. 1090, нива петта класа, во м.в. "Крушје", со површина од вкупно 3114 м<sup>2</sup>, КО Кучевиште, дека сопственикот на наведената парцела Ратко Цуџиќ, с. Кучевиште, ја продава наведената парцела по цена од 100 денари за еден м<sup>2</sup>.

Доколку наведените лица сакаат да го користат предимственото право на купување предвидено во Законот за земјоделско земјиште, потребно е во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас, да ја депонираат купопродажната цена во нотарски депозит. Во спротивно, продавачот ќе ја продаде на друг купувач. (6298)

Се продава недвижен имот-нива, 3-та класа, со вкупна површина од 3.750 м<sup>2</sup>, што се наоѓа на К.П. 720/1, м.в. "Орман", КО Идризовце, сосопственост на Горан и Зоран Димишкови од Скопје.

Се повикуваат сопствениците на парцелите што граничат со наведената парцела, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", доколку се заинтересирани да ја купат гореопишаната недвижност, писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата.

Доколку не се јават во наведениот рок, истите го губат правото на првенствено купување на предметната недвижност.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават во нотарската канцеларија на нотарот Снежана Сарџовска од Скопје, на ул. "Иван Козаров" бр. 24, лок. 23 (ДТЦ "Стара Рампа"). (6327)

Се продава земјоделско земјиште: идеална 1/13 од нива, К.П. бр. 431/1, план 3, скица 11, во м.в. "Старо Паде", класа 4, со површина од 3501м<sup>2</sup>, заведена во Поседовен лист бр. 409, за КО Љубодраг, на име на Стоилковска Радмила од с. Љубодраг.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопственици и соседи чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Марјан Коцевски од Куманово, ул. "11 Октомври" бр. 4. (6396)

Се продава недвижен имот: К.П. бр. 114/2, на м.в. "Патарица", нива, класа 3, со вкупна површина од 1243м<sup>2</sup>, кој имот е подробно опишан во Поседовен лист 107, за КО Олевени, сопственост на Стево Тасевски од с. Олевени, Битола, за купопродажна цена од 20.000,00 денари.

Се повикуваат лицата, кои полагаат право на првенство на купување и тоа сосопствениците, заедничките сопственици и соседите чие земјиште граничи со недвижниот имот, на предмет на продажбата во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство на купување.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Виолета Ангеловска, ул. "Јосиф Јосифовски" бб, 7000 Битола. (6400)

Над недвижен имот сопственост на Друштвото за трговија ФЛЕР КОМЕРЦ ДООЕЛ, ул. "Ангел Трајчев" бр. 28, Свети Николе, кој се наоѓа во КО Свети Николе-ГР, К.П. бр. 10022, згр. 1, вл. 1, кат ПР, намена на зграда 00570, м.в. "Плоштад Илинден 58", собност 002, мат. на градба 891, со површина од 72м<sup>2</sup>, право на недвижност 831, основ на градба 1, година на градба 969, список на измени 16-96, заведен во Имотен лист бр. 18, лист Б, издаден од ДЗГР-Одделение за премер и катастар Свети Николе, со Договор за залог на недвижен имот, заверен кај нотарот Благој Насков, под ОДУ бр. 23/3 од 05.03.2003 година, во корист на заложен доверител Стопанска банка АД Скопје, за обезбедување на парично побарување во износ од 600.000,00 денари. (6402)

Се продава недвижност и тоа: К.П. бр. 532, м.в. "Град", двор со П=452м<sup>2</sup>, и К.П. бр. 532/1, м.в. "Град", под објект со П=105м<sup>2</sup>, заведени во ПЛ. бр. 4407, за КО Кичево, сопственост на должникот Зенку Хајрадин, ул. "Ц. Јаковлески" бр. 57, Кичево, по пат на усно јавно науддавање, со почетна најниска цена од 12.276.000,00 МКД, согласна изјавата за извршена проценка од стана на хипотекарниот должник, а преку неговиот полномошник Горѓи Пили, адвокат од Битола, кое ќе се одржи во проториите на нотарската канцеларија на нотарот Иса Ајдини, ул. "Кузман Јосифовски Питу" бб, на ден 28.03.2003, со почеток во 15,00 часот. Заинтересираните лица за купување на заложената недвижност ќе можат да учествуваат на усно јавно науддавање, доколку најдоцна до денот на усното јавно науддавање положат 10% од утврдената најниска почетна цена на недвижноста.

Заложената недвижност може да се разгледа од страна на заинтересираните лица секој работен ден од 14-16,00 часот, со одобрение на нотарот Иса Ајдини.

Наддавањето се заклучува по истек на три минути непосредно по ставањето на најповолната понуда. Купувачот е должен да ја положи вкупната купопродажна цена најдоцна во рок од 8 дена од денот на продажбата. Во спротивно, го губи правото на враќање на гаранцијата. Данокот на промет на предметната недвижност го плаќа купувачот.

Над недвижниот имот, сопственост на ДТУ КЛИСУРА Сафет ДООЕЛ, с. Желино, кој недвижен имот претставува деловен објект-стопариште со површина од 2100м<sup>2</sup>, од кој продажен салон од 202м<sup>2</sup> и настрешница од 298м<sup>2</sup>, изградени на К.П. бр. 2227/9, план број 6, скица број 15, на м.в. "Клисура", под објект со површина од 370м<sup>2</sup>, и неплодно земјиште со површина од 1730м<sup>2</sup>, по Поседовен лист број 1175, за КО Желино издаден од ДЗГР-Тетово и над подвижните предмети сопственост на ДТПТ АГРОПОЛОГ-В Вехан ДООЕЛ с. Желино, кои претставуваат: товарно возило, Dajmler-benz, со броја на шасија 61702315158667 и рег. бр. TE-402-BN, товарно возило, Volkswagen, со број на шасија WV2ZZZ70ZRN029993 и рег. бр. TE-857-CA, товарно возило, Peugeot, со број на шасија VF323B52-15169158 и рег. TE-402-CC и залиха на гуми по лагер листа на залиха-гуми, е заснован залог со Договор за залог за недвижен имот и подвижни предмети заверени кај нотарот Тодор Бошковски од Тетово, под ОДУ бр. 71/03 од 03.03.2003 година, во корист на заложниот доверител Тутунска Банка АД Скопје, за обезбедување на парични побарување во износ од 320.000 евра. (6415)

Се продава земјиште построено на КП бр. 2087/1 план 5 скица 11 на место викано "Жданце" култура лозје 3 класа со вкупна површина од 6826 м<sup>2</sup> во КО Нерези, сопственост на Стоилов Стојан од Скопје, според Поседовен лист бр. 802 за цена од 580,00 денари за метар квадратен.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Олга Димовска на ул. "Железничка" бр. 37-а, Скопје. (6429)

Се продава недвижен имот - 350 м<sup>2</sup> од лозје, 4-та класа со вкупна површина од 10.183 м<sup>2</sup>, што се наоѓа на КП 1307/1, м.в. "Лоза Рупа", КО Добри Дол, сопственост на Аце Арсовски од Скопје.

Се повикуваат сосопствениците како и сопствениците на парцелите што граничат со наведената парцела, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", доколку се заинтересирани да ја купат гореопишаната недвижност, писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата.

Доколку не се јават во наведениот рок, истите го губат правото на првенствено купување на предметната недвижност.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават во нотарската канцеларија на нотарот Снежана Сарџовска од Скопје, на ул. "Иван Козаров" бр. 24, лок. 23 (ДТЦ "Стара Рампа"). (6428)

Се продава недвижен имот -1/3 идеален дел од нива, 8-ма класа со вкупна површина од 862 м<sup>2</sup> што се наоѓа на КП 2139, м.в. "Самовила", КО Батинци и 1/3 идеален дел од нива 7-ма класа со вкупна површина од 3.581 м<sup>2</sup> што се наоѓа на КП 2140/1, м.в. "Самовила", КО Батинци, сопственост на Анисија Славкова од Скопје.

Се повикуваат сосопствениците како и сопствениците на парцелите што граничат со наведената парцела, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", доколку се заинтересирани да ја купат гореописаната недвижност, писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата.

Доколку не се јават во наведениот рок, истите го губат правото на првенствено купување на предметната недвижност.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават во нотарската канцеларија на нотарот Снежана Сарџовска од Скопје, на ул. "Иван Козаров" бр. 24, лок. 23 (ДТЦ "Стара Рампа"). (6374)

Се продава земјоделско земјиште и тоа: КП 394 план 2, скица 4, викано место "Дабра", култура нива класа 4, со површина од 1882 м<sup>2</sup>, запишана во поседовен лист бр. 159 за КО Чајлане сопственост на Ристевски Трифун за вкупна цена од 45.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на предимство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Златко Николовски, бул. "Партизански одреди" бр. 68 (барака 6), Карпош, Скопје. (6381)

Се продава земјоделско земјиште и тоа: КП 393 план 2, скица 4, викано место "Дабра", култура нива класа 4, со површина од 1622 м<sup>2</sup>, запишана во поседовен лист бр. 181 за КО Чајлане сопственост на Ристовски Кири за вкупна цена од 45.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на предимство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Златко Николовски, бул. "Партизански одреди" бр. 68 (барака 6), Карпош, Скопје. (6382)

Се продава земјоделско земјиште кое се состои од: 1/2 идеален дел од нива 4-та класа на КП бр. 1146, план 3, скица 6, место викано "Под Бунар" со површина од 1323 м<sup>2</sup> запишана во ПЛ бр. 726 за КО Шишево и нива 4-та класа на КП бр. 1147, план 3, скица 6, место викано "Под Бунар" со површина од 882 м<sup>2</sup> запишана во ПЛ бр. 634 за КО Шишево, сопственост на Трпчевски Трко од Скопје, за цена од 80,00 денари за метар квадратен.

Се повикуваат сосопствениците, заедничките сопственици и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенствено купување.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Снежана Видовска, ул. "Гуро Гаковик" бр. 74, Скопје. (6398)

Се продава земјоделско земјиште кое се состои од: нива 2-ра класа на КП бр. 1507/2, план 3, скица 7, место викано "Под Брегој" со површина од 972 м<sup>2</sup> запишана во ПЛ бр. 332 за КО Шишево и градина 3-та класа на КП бр. 2243, план 5, скица 10, место викано "Шкрки" со површина од 614 м<sup>2</sup> запишана во ПЛ бр. 614 за КО Шишево, сопственост на Трпчевски Илија од Скопје, за цена од 80,00 денари за метар квадратен.

Се повикуваат сосопствениците, заедничките сопственици и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенствено купување.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Снежана Видовска, ул. "Гуро Гаковик" бр. 74, Скопје. (6399)

## МАЛИ ОГЛАСИ

### Се огласуваат за неважечки следните документи:

Пасош бр. 966910 на име Муказим Бафтироски, с. Саждево, Крушево. (11384)

Пасош бр. 1145424 на име Илјази Хајри, с. Градец, Гостивар. (5608)

Пасош бр. 0819894 издаден од СВР-Скопје на име Тренчевски Јованчо, ул. "705" бр. 18, нас. "Илинден", Скопје. (6368)

Пасош 973302/96 издаден од СВР-Скопје на име Зирап Хаџиу, с. Рашче, Скопје. (6380)

Пасош 1231121 издаден од СВР-Скопје на име Голубовиќ Томислав, ул. "Алжирска" бр. 48, Скопје. (6383)

Пасош 1755362 издаден од СВР-Куманово на име Редџип Беким, ул. "Р. Луксембург" бр. 9, Куманово. (6386)

Пасош бр. 1334027/99 издаден од СВР-Скопје на име Јакуп Чајани, ул. "Менделеева" бр. 11, Скопје. (6391)

Пасош бр. 1693470/02 издаден од СВР-Скопје на име Фета Таналари, с. Рашче, Скопје. (6392)

Пасош бр. 1352598/00 издаден од СВР-Тетово на име Сулемани Идрис, ул. "Ј. Златановски" бр. 79, Тетово. (6403)

Пасош бр. 1354190/00 издаден од СВР-Скопје на име Фикрет Зуковиќ, ул. "Севастополска" бр. 35, Скопје. (6426)

Пасош бр. 222276 на име Јанакев Миле, с. Добрејци бр. 62, Струмица. (6435)

Пасош бр. 535037/94 издаден од СВР-Скопје на име Среќко Стојановски, ул. "Славка Недик" бр. 5, Скопје. (6458)

Пасош бр. 1343932/00 издаден од СВР-Куманово на име Димитријевска Виолета, ул. "Бутелска 17" бр. 6, Куманово. (6461)

Пасош бр. 971040/97 издаден од СВР-Тетово на име Адеми Нухи, с. Вешала, Тетово. (6472)

Пасош бр. 359718/94 издаден од СВР-Скопје на име Мирфан Бајра, ул. "Хо Ши Мин" бр. 306-а, Скопје. (6508)

Пасош бр. 328636/94 издаден од СВР-Скопје на име Редџип Бајра, ул. "Хо Ши Мин" бр. 306-а, Скопје. (6510)

Пасош бр. 1349199 издаден од СВР-Тетово на име Мурати Шпенд, ул. "М. Тито" бр. 25/16, Тетово. (6525)

Пасош бр. 0278912 издаден од СВР-Скопје на име Милан Серафимовски, ул. "11-ти Октомври" бр. 44-3/2, Скопје. (6571)

Пасош бр. 1658821/02 на име Шабани Едмире, нас. "Теферич", Струга. (6626)

Пасош бр. 1018493 на име Насуфи Аднан, с. Лојане, Куманово. (6628)

Пасош бр. 1368344 издаден од СВР-Гевгелија на име Павиќ Милица, ул. "Самоилова" бр. 18, Гевгелија. (6629)

Пасош бр. 1338957/00 на име Даскалоски Будимир, с. Вевчани, Струга. (6632)

Пасош бр. 1643982/01 издаден од СВР-Скопје на име Екрем Мјаки, ул. "391" бр. 23, Скопје. (6634)

Во огласот објавен во "Службен весник на РМ" бр. 84/02 за пасош бр. 0339895 наместо Мангу Костандина треба да стои Мангу Костантин, нас. "Црквиште" бр. 1/9, Ресен. (29520)

Огласот објавен во "Службен весник на РМ" бр. 16/03 за пасош бр. 1743839 на име Срџан Јовановиќ, ул. "К. Металец" бр. 11/2, Скопје, се сторнира. (6451)

Чекови од тековна сметка бр. 13849898 со бр. 0002001150117, 0002001150118 и бр. 0002001150119 издадени од Комерцијална банка на име Димеска Сања, Скопје. (6395)

Чекови од тековна сметка бр. 10682405 од бр. 39513 до бр. 39532 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Ејупи Мејреме, Скопје. (6524)

Чекови од тековна сметка бр. 9660178 со бр. 180-8839, 1808840 и бр. 1808841 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Џекова Зафирка, Скопје. (6622)

Работна книшка на име Баки Емине, Скопје. (6365)

- Работна книшка на име Илир Шабани, Скопје. (6385)
- Работна книшка на име Асани Изет, Скопје. (6387)
- Работна книшка на име Ангеловски Стевче, Скопје. (6388)
- Работна книшка на име Слободан Цветковски, Скопје. (6389)
- Работна книшка на име Јусуф Акташи, Скопје. (6390)
- Работна книшка на име Пауновски Борче, Скопје. (6401)
- Работна книшка на име Српчанска Светлана, бул. "1-ви Мај" бр. 379-Б, Битола. (6418)
- Работна книшка на име Дураку Хиљуси, с. Лојане, Куманово. (6421)
- Работна книшка на име Ангелеска Венди, ул. "Б. Шутурков" бр. 12, Прилеп. (6432)
- Работна книшка на име Мемишоски Исмет, Струга. (6433)
- Работна книшка на име Како Клица, Скопје. (6441)
- Работна книшка на име Неџт Бељури, с. Греч-Сарај, Скопје. (6449)
- Работна книшка на име Ваљбона Ибраими, Скопје. (6498)
- Работна книшка на име Настов Димитар, Скопје. (6501)
- Работна книшка на име Лилјана Велковска Казанкова, Скопје. (6583)
- Работна книшка на име Пулковски Сашо, ул. "Г. Прличев" бр. 12, Кочани. (6590)
- Работна книшка на име Веселинова Александра, Радовиш. (6595)
- Работна книшка на име Арсланоски Решат, с. Подгорци, Струга. (6598)
- Работна книшка на име Фејза Амдије, ул. "Загорје" бр. 52, Кичево. (6606)
- Работна книшка на име Драган Иванов, Скопје. (6612)
- Работна книшка на име Бедиха Арифџи, Тетово. (6618)
- Работна книшка на име Наумовски Тодор, ул. "С. Петков" бр. 65, Велес. (6623)
- Воена книшка на име Љатиф Дестан, Скопје. (6379)
- Воена книшка на име Јовановски Јовица, Тетово. (6431)
- Воена книшка на име Љубомир Николов, Скопје. (6594)
- Свидетелство за завршено средно образование издадено од гимназијата "Горѓи Димитров"- Скопје на име Павловска Жаклина, Скопје. (6370)
- Свидетелство издадено од ОУ "ДПГ-Беровски" на име Бошко Стојановски, Скопје. (6384)
- Свидетелство на име Ејупоска Шемса, Струга. (6419)
- Свидетелство на име Цалевска Драгица, с. Стојмирово, Берово. (6422)
- Свидетелство од 8 одделение на име Костевска Убавка, с. Русиново, Берово. (6423)
- Свидетелство на име Мишкова Благица, Кочани. (6424)
- Свидетелство на име Андонов Живко, Радовиш. (6425)
- Свидетелство на име Александар Гоцев, с. Ињево, Радовиш. (6430)
- Свидетелство од 8 одделение на име Салоска Мирсада, Струга. (6584)
- Свидетелство на име Бошковски Саше, Кратово. (6585)
- Свидетелство од 8 одделение на име Алагозовски Митко, Веница. (6586)
- Свидетелство од 8 одделение на име Ристова Душка, Кочани. (6587)
- Свидетелство од 8 одделение на име Ристов Ванчо, Кочани. (6588)
- Свидетелство на име Божинова Мирјана, Кочани. (6589)
- Свидетелство од 8 одделение на име Веиз Мустафа, с. Радање, Штип. (6592)
- Свидетелства од 1, 2 и 3 година на име Андонов Живко, Радовиш. (6596)
- Свидетелство од 8 одделение на име Ангеловски Стојан, Делчево. (6597)
- Свидетелство на име Бафтијари Ремзи, Струга. (6601)
- Свидетелство на име Узеири Мустафа, Гостивар. (6615)
- Свидетелство од 8 одделение на име Селмани Фехим, Тетово. (6616)
- Свидетелство на име Наумов Александар, Велес. (6619)
- Свидетелство на име Гравчева Надица, Велес. (6620)
- Диплома издадена од гимназијата "Зеф Љуш Марку"-Скопје на име Ибиши Мустафа, с. Радуша, Скопје. (6367)
- Диплома на име Ибиши Сами, с. Ваксинце, Куманово. (6420)
- Диплома на име Николоска Даниела, Тетово. (6617)
- Индекс бр. 4964 издаден од Природно Математички факултет-Скопје на име Јанкуловска Милкица, Скопје. (6591)
- Книшка за повластено возење на воен инвалид издадена од Министерство за труд и социјална политика-Скопје на име Симо Дораковски, Скопје. (6522)
- Лична карта на име Берков Александар, ул. "4-ти Јули" бр. 22, Штип. (6593)
- Здравствена книшка на име Камберов Керим, ул. "Ј. Цурнов" бр. 26, Велес. (6621)
- Уверение бр. 10-1689/2 издадено од Економски факултет-Скопје на име Александра Накева, Скопје. (6631)
- Даночна картичка бр. 4030996160999 издадена од Управа за јавни приходи Скопје на име Атлетски сојуз на Македонија, Скопје. (6464)
- Даночна картичка бр. 4030000405133 издадена од Управа за јавни приходи Скопје на име АБЦ Продукт, Скопје. (6512)
- Даночна картичка издадена од Управа за јавни приходи на име Бајрамоски Фадил, с. Боровец, Струга. (6624)
- Даночна картичка издадена од Управа за јавни приходи на име Бајрамоски Бафтир, с. Боровец, Струга. (6625)
- Даночна картичка издадена од Управа за јавни приходи на име Автошкола "Дијана 95", Куманово. (6627)
- АДР дозвола бр. 2151 издадена од Министерство за транспорт и врски-Скопје на име Давидовски Тони, Скопје. (6467)
- Решение-одобрение за вршење занаетска дејност уп. бр. 12-215 издадено од С.О. Центар-Скопје на име Имер Муча, Скопје. (6463)
- Пасош бр. 0941144 издаден од СВР-Скопје на име Трајман Рамадан, ул. "Маџари - 1" бр. 3, Скопје. (6653)
- Пасош бр. 1284235/99 издаден од СВР-Тетово на име Севди Ахмети, с. Шипковица, Тетово. (6683)
- Пасош бр. 0142392 издаден од СВР-Валандово на име Гошев Илија, ул. "Првوماјска" бр. 13/3, Валандово. (6686)
- Пасош бр. 1481125/00 издаден од СВР-Гостивар на име Алији Шпреса, с. Равен, Гостивар. (6693)
- Огласот објавен во "Службен весник на РМ" бр. 61/01 за пасош бр. 1418805/00 на име Шабановиќ Елвис, ул. "А. Писевски" бр. 23, Скопје, се сторнира. (6728)
- Пасош бр. 606326/95 издаден од СВР-Скопје на име Ангеловски Ангел, ул. "М. Хаџивасилев" бр. 52/1-8, Скопје. (6743)
- Пасош бр. 1069526/97 издаден од СВР-Скопје на име Риза Селим, ул. "Н. Малешевски" бр. 2-б, Скопје. (6758)
- Пасош бр. 1257811/99 издаден од СВР-Скопје на име Ридван Авдули, с. Арачиново бр. 99, Скопје. (6778)
- Пасош бр. 1049640 издаден од СВР-Скопје на име Антов Костадин, бул. "Јане Сандански" бр. 84/2-19, Скопје. (6779)
- Пасош бр. 1032835/98 издаден од СВР-Тетово на име Цеваир Абдули, ул. "Илинденска" бр. 123, Тетово. (6804)
- Пасош бр. 1333210 издаден од СВР-Крива Паланка на име Трајковски Небојша, ул. "17-та Македонска бригада" бр. 3, Крива Паланка. (6805)

Пасош бр. 1117700/98 на име Мерсиноски Демиш, Струга. (6806)

Пасош бр. 1501319 на име Усеини Газим, с. Делогожда, Струга. (6808)

Чекови од тековна сметка бр. 17140-82 од бр. 1235085 до бр. 1235094 и бр. 1034575, 1034578, 1034579 издадени од Македонска банка АД Скопје на име Софија Царчева, Скопје. (6691)

Чекови од тековна сметка бр.5223160 од бр. 6270140 до бр. 6270143 и бр. 5950321 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Георгиева Евда, Скопје. (6704)

Работна книшка на име Бајрам Бекир, с. Страчинци, Скопје. (6652)

Работна книшка на име Стојанова Јасминка, Скопје. (6685)

Работна книшка на име Сабит Шабан, Скопје. (6689)

Работна книшка на име Енвер Хасан, Скопје. (6692)

Работна книшка на име Усеиноски Ариф, Охрид. (6769)

Работна книшка на име Весна Наумоска, ул. "Т. Тасески" бр. 50, Кичево. (6770)

Работна книшка на име Томче Ставревски, с. Кутретино, Демир Хисар. (6771)

Работна книшка на име Селмани Аљит, ул. "Р. Шакири" бр. 12, Куманово. (6772)

Работна книшка на име Илиевски Валентин, Скопје. (6780)

Работна книшка на име Линдита Азизи, Скопје. (6782)

Работна книшка на име Симеонов Сашко, ул. "Охридска" бр. 18, Кочани. (6783)

Работна книшка на име Стојанова Валентина, ул. "Искра" бр. 72-А, Кочани. (6784)

Работна книшка на име Неделковиќ Божидар, ул. "В. Прке" бр. 72, Штип. (6785)

Работна книшка на име Алексова Елена, ул. "Железничка" бр. 18, Гевгелија. (6789)

Работна книшка на име Петкова Јулија, ул. "Илија Миов" бр. 6, Гевгелија. (6790)

Работна книшка на име Димов Трајан, ул. "Партизанска" бр. 48, Неготино. (6792)

Работна книшка на име Мецит Илази, ул. "Влашки пат" бр. 81, Кичево. (6797)

Работна книшка на име Иваноски Зарко, ул. "С. Горгиоски" бр. 11, Прилеп. (6800)

Работна книшка на име Селимоска Дашурије, Кичево. (6802)

Работна книшка на име Амети Лорета, с. Врпачиште, Гостивар. (6803)

Свидетелство од 8 одделение на име Алексик Катарина, Куманово. (6767)

Свидетелство од 2 година издадена од "Наце Буѓони"-Куманово на име Милановиќ Бобан, Куманово. (6773)

Свидетелство на име Билјана Станисковска, ул. "Плачковица" бр. 4, Делчево. (6774)

Свидетелство на име Трифунов Слободан, Кочани. (6775)

Свидетелство од 8 одделение на име Драган Горгиев, с. Зрновци, Кочани. (6776)

Свидетелство од 8 одделение на име Милковска Благоева Нада, Кочани. (6777)

Свидетелство на име Валентина Зафирова, Радовиш. (6787)

Свидетелство од 8 одделение на име Авни Асани, Куманово. (6788)

Свидетелство на име Димеска Билјана, Прилеп. (6798)

Свидетелство од 8 одделение на име Велкоска Венди, Прилеп. (6799)

Свидетелство на име Селда Сех, Струга. (6807)

Диплома издадена од ДСУ "Димитар Влахов" Скопје на име Сабахедин Сејфула, Скопје. (6750)

Диплома на име Тони Василевски, с. Миравци, Гевгелија. (6791)

Здравствена книшка на име Елвира Мемедова, Штип. (6786)

Здравствена книшка на име Ахмедова Кујтима, Велес. (6793)

Здравствена книшка на име Ахмедова Мерхије, Велес. (6794)

Здравствена книшка на име Ахмедова Ндериме, Велес. (6795)

Здравствена книшка на име Ахмедова Премтима, Велес. (6796)

Денарска штедна книшка бр. 1412100144093 издаден од Охридска банка АД Охрид на име Бекир Хајдар, Охрид. (6801)

Даночна картичка бр. 4030900293900 издадена од Управа за јавни приходи Скопје на име П У Т Финекс ДОО, Скопје. (6687)

### НАМАЛУВАЊЕ НА ОСНОВНАТА ГЛАВНИЦА

Врз основа на член 204 од ЗТД и Одлуката на Соборот на содружници на ИЦН Македонија ДОО Скопје од 9.12.2002 година, се намерува да се намали основната главница на Друштвото за производство и промет на фармацевски производи ИЦН МАКЕДОНИЈА АД ОХИС ДОО, ул. "Првوماјска" бб, Скопје, така што основната главница на друштвото од 22.884,00 УСД односно 1.285.692.080,00 денари се намалува за износ од 16.417.424 УСД односно 929.554.547,00 денари, заради нецелосно уплатен влог на содружник.

Со тоа се менува висината на основната главница на друштвото и истата со намалување изнесува 6.466.576 УСД, односно 366.137.533,00 денари.

Друштвото е согласно на доверителите да им ги исплати побарувањата или да им даде гаранција.

Ако по истекот од 90 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", не биде поднесено побарување се смета дека доверителите се согласни со намеруваното намалување на основната главница. (5964)

### ЈАВНИ ПОВИЦИ

Врз основа на член 16 и 35 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 21/02), Комисијата за јавни набавки на Фондот за локални патишта и улици на Општина Струга, објавува

#### ОГРАНИЧЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 1/03 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРЕТХОДНО УТВРДУВАЊЕ НА ПОДОБНОСТ НА ПОНУДУВАЧИТЕ (ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА БЕЗ ЈАВНО ОТВОРАЊЕ)

##### I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Набавувач на јавниот повик е Фондот за локални патишта и улици на Општина Струга и Фондот за уредување на градежно неизградено земјиште на Општина Струга, ул. "Боре Хаџиевски - Пуге" бб.

2. Предмет на Ограничениот јавен повик бр. 1/03 е прибирање на документација за претходно утврдување на подобноста на понудувачите како можни носители на изведба на следните водови работи на подрачјето на Општина Струга за 2003 година:

а) Изградба, реконструкција санација и поплочување на локални сообраќајни површини: сообраќајници, кејови, плоштади, тротоари, пешачки патеки, паркиралишта и други површини (со завршен асфалтен слој-асфалт, бетон и друг материјал).

б) Проектирање и изградба на улици, тротоари, пешачки патеки, паркиралишта и други површини со завршен слој од предфабрикувани бетонски елементи.

в) Пробивање патни правци со ископ, насип, тампонирање, одводнување и изработка на пропусти, обновување, реконструкција и проширување на коловозот.

г) Крпење на ударни дупки, уредување на банкени, чистење на одводите на патот, риголи, канапки и сливници.

д) Одржување на локалните патишта и други површини во зимски услови (чистење на снег, набавка, чување и посипување на сол и други абразивни средства).

ѓ) Одржување и обележување со вертикална сигнализација (семафоризација).

е) Набавка на сообраќајни знаци и обележување на вертикална сигнализација.

- ж) Набавка на потрошен канцелариски материјал.
- з) Проектирање и изведба на инфраструктурни системи (водоводна мрежа, атмосферска и фекална канализација).
- с) Проектирање, изградба и реконструкција на улично осветлување.
- и) Набавка на материјали за одржување на улично осветлување.
- ј) Проектирање, изградба и реконструкција на зелени јавни површини и градски плажи (обновување на зеленилото, наводнување, кастрење, косење, чистење, орање, прибирање и транспортирање на отпад од плажите).
- к) Отстранување на диви депонии и изградба на нова депонија за смет.
- л) Изградба на градска спортска сала.
- љ) Изградба на меѓуградска автобуска станица.
- м) Изградба на градска капела и втора фаза на градски гробишта.
- н) Одржување и реконструкција на објекти сопственост на Општина Струга.
- њ) Набавка на урбана опрема (клупи, корпи за отпадоци, заштитни огради).
- о) Изработка и реконструкција на спомен плочи за потребите на СВП.
- п) Изработка на софтверско решение за автоматска обработка на податоци во локалната самоуправа на Општина Струга (ГИС).
- р) Изработка на Детален урбанистички план и Генерален сообраќаен план за потребите на ГУП на град Струга.
- с) Проектирање и изградба на трафостаници.

## II. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ

1. Комисијата за јавни набавки на Фондот за локални патишта и улици на Општина Струга има потреба од претходно утврдување на подобност на понудувачите (претквалификација), преку документација врз основа на која ќе се оцени способноста на понудувачите за извршување на предмет на набавката по позициите а, б, в, г, д, е, ж, з, с, и, ј, к, л, љ, м, н, њ, о, п, р, с.
2. Од утврдените подобни понудувачи ќе се побараат дополнителни понуди за извршување на работите предвидени со Програма за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локалните патишта и улици на Општина Струга за 2003 година и Програмата за утврдување на градежно земјиште на Општина Струга за 2003 година, според динамика утврдена од набавувачот.
3. Понудувачите кои вршат соодветна стопанска дејност, односно извршуваат градежни работи, своето учество во јавниот повик можат да го пријават врз основа на оценка дали ги исполнуваат условите утврдени со членот 38 од Законот за јавни набавки.

## III. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

1. Понудувачите со пријавата на понудата ги доставуваат следните документи:
- документ за техничко - технолошки бонитет: расположива опрема и други физички квалитети потребни за реализација на набавката, досегашно искуство (референтна листа) и стручен кадар (квалификација и број за извршување на набавката);
  - документ за економско-финансиски бонитет;
  - документ дека нема правосилна пресуда со која е изречена мерка за безбедност-забрана за вршење на дејност (не постара од 6 месеци);
  - документ за регистрација на претпријатието за вршење дејност;
  - документ дека не е отворена постапка за стечај или ликвидација (не постара од 6 месеци);
  - документ за издадено овластување за изработување на урбанистички планови од Министерството за транспорт и врски (лиценца);
  - документ за издадено овластување за вршење на ревизија на урбанистички планови;
  - потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци придонеси и други јавни давачки (не постара од 6 месеци).

- 1.1. Документ за техничко-технолошкиот бонитет треба да се однесува за видот на работата (позиција а, б, в, г, д, е, ж, з, с, и, ј, к, л, љ, м, н, њ, о, п, р, с.) од предметот на набавката за која понудувачите даваат своја.
- 1.2. Документот за издадено овластување за изработка на урбанистички планови, се однесува на точка р;.
- 1.3. Понудувачите можат да дадат понуда за една или повеќе позиции од предметот на набавката.

## IV. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

1. Документацијата и другите податоци се доставуваат во затворен плик, кој во горниот лев агол треба да носи ознака "не отворај", бројот на јавниот повик и позицијата за која се дава понуда, истиот не треба да содржи никаква ознака со која би можело да се идентификува понудувачот.
2. Рокот за прием на документацијата изнесува 21 ден од денот на објавувањето во средствата за информирање и во "Службен весник на РМ".
3. Документацијата се доставува до набавувачот: Фонд за локални патишта и улици на Општина Струга, ул. "Боре Хаџиевски-Путе" бб.

## V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

1. Документацијата што нема да биде доставена во утврдениот рок и која нема да биде изработена според барањата содржани во повикот како и несоодветно комплетирана, нема да се разгледува.
2. Дополнителни појаснувања можете да добиете на тел: 046 780 560 Фонд за локални патишта и улици на Општина Струга.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 11 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 21/2002), Комисијата за јавни набавки во А.Д. "Електростопанство на Македонија" - Скопје, објавува

## ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-73/2003 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА ПАТНИЧКИ ВОЗИЛА ЈУГО

### 1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

- 1.1. Набавувач на јавниот повик бр. 01-73/2003 е А.Д. "Електростопанство на Македонија", со седиште на ул. "11 Октомври" бр. 9, Скопје.
- 1.2. Предметот на набавката е прибирање на понуди за набавка на 20 (дваесет) патнички возила ЈУГО Корал со стандардна опрема со следниве карактеристики:
- Вид - патничко
  - Места за седење - 5 (пет)
  - Марка (Тип) - Југо Корал 1.1 i
  - Сила на мотор - 45 (KW)
  - Работа на зафатнина на моторот - 1116 (см3)
- 1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.
- 1.4. Постапката на повикот се спроведува со Отворен повик согласно Законот за јавни набавки.
- 1.5. Набавувачот го задржува правото понудата да ја подели на двајца или повеќе понудувачи.

### 2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

- 2.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот.
- 2.2. Понудата треба да ги содржи единечната и фиксната вкупна цена на целата набавка (со сите давачки согласно член 57, став 3 од Законот за јавни набавки ако набавката е од странство) на паритет (нагласено во понудата) ДДП Скопје со посебно искажан ДДВ на вкупната вредност на понудата изразена во EUR.
- При одлучувањето, договарањето и реализацијата на набавката ќе се применува продажен курс на девизната берза.
- 2.3. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање.
- 2.4. Понудата треба да го содржи рокот на испораката на возилата.

2.5. Понудата треба да содржи гаранција за возилата (каросериска и механичка).

2.6. Понудата треба да содржи година на производство, сервис и обезбеденост со резервни делови.

2.7. Понудувачот треба да даде понуда за целокупниот обем и количина на набавката.

2.8. Понудата треба да има рок на важност.

2.9. Понудувачот е должен да ги запази техничките карактеристики на набавката, при што истите треба да се во согласност со стандардите на Р. Македонија и со меѓународните стандарди кои се прифатени во Р. Македонија.

2.10. Понудите од странските понудувачи (документацијата и комерцијалната понуда) треба да бидат преведени на македонски јазик, од овластен преведувач.

### 3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА

3.1. Понудувачот треба да приложи доказ за финансиската и економската способност.

Домашните понудувачи треба да приложат документ за бонитет од Централниот регистар, а странските понудувачи треба да достават ревизорски извештај од странска реномирана ревизорска институција, регистрирана за вршење на ревизија, со податоци за последните три години.

3.2. Понудувачот треба да достави доказ дека на понудувачите не се однесува ниту еден од случаите наведени во член 26 од Законот за јавни набавки.

3.3. Потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки.

3.4. Претставниците на понудувачите треба да дадат писмено овластување за учество на јавниот повик, согласно член 31 став 2 од Законот за јавни набавки.

3.5. Сите документи треба да се оригинални или заверени копии, верни на оригиналот и не постари од шест месеци, освен ревизорскиот извештај.

### 4. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ (согласно член 27 од Законот за јавни набавки)

4.1. Цена - 60 поени;

4.2. Начин на плаќање - 20 поени;

4.3. Рок на испорака - 10 поени;

4.4. Гаранција, сервис и обезбеденост со резервни делови - 10 поени.

### 5. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

5.1. Понудата се доставува согласно член 55, 56 и 57 од Законот за јавни набавки.

5.2. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

5.3. Рок на доставување на понудата е најдоцна до денот и часот на јавното отворање.

5.4. Понудувачите своите понуди треба да ги достават на следната адреса А.Д. "Електростопанство на Македонија", за Комисијата за јавни набавки, ул. "11 Октомври" бр. 9, 1000 Скопје.

5.5. Отворање на понудите ќе се изврши на ден 14.04.2003 година во 11 часот, во просториите на А.Д. "Електростопанство на Македонија", ул. "11 Октомври" бр. 9, Скопје, стара зграда, сала за состаноци, подрумски простории во присуство на овластени претставници на понудувачите.

5.6. Понудите кои нема да бидат доставени до утврдениот рок, оние кои не се изработени според барањата на Отворениот повик, барањата наведени во тендер документацијата и оние кои немаат целокупна документација која се бара во Отворениот повик, нема да се разгледуваат.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 11 од Законот за акцизи ("Службен весник на РМ" бр. 78/93, 70/94, 14/95, 42/95, 71/96 и 25/2000), управителот на Трговското друштво за промет на стоки и услуги "Европрогрес трейд" Милорад увоз-извоз ДООЕЛ Скопје на ден 18.03.2003 година, донесе

### О Д Л У К А ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МАЛОПРОДАЖНАТА ЦЕНА НА ЦИГАРИТЕ ОД УВОЗ

1. Малопродажната цена на цигарите за пакување од 20 парчиња се утврдува како следува:

Вид на цигари	Малопродажна цена	Нето тежина по паклици
George karelias & Sons	85,00 денари	19,20 гр.

2. Оваа одлука ќе се применува од 1.04.2003 година.

Овластено лице,  
Јасминка Стојковска, с.р.

### СОДРЖИНА

	Страница
493. Указ за поставување пратеник на Република Македонија за разговорите помеѓу Република Македонија и Република Грција за надминување на разликата околу името под покровителство на Организацијата на обединетите нации.....	1
494. Закон за дополнување на Законот за посебните права на припадниците на безбедносните сили на Република Македонија и на членовите на нивните семејства.....	1
495. Закон за изменување на Законот за државните службеници.....	2
496. Закон за изменување и дополнување на Законот за социјална заштита.....	3
497. Закон за изменување и дополнување на Законот за заштита на децата.....	4
498. Закон за престанување на важење на Законот за конверзија и замена на дел од долгот на Владата на Република Македонија кон Владата на Соединетите Американски Држави во проекти со развојни цели преку предвремена отплата и отпишување	6
499. Одлука за престанување на важење на Одлуката за исплата еднократен надомест на испратнина.....	6
500. Одлука за изменување на Одлуката за распоредување на стоките на форми на извоз и увоз.....	6
501. Одлука за влегување и престојување во Република Македонија на единица на Армијата на Република Албанија заради учество во вежбовни активности.....	7
502. Образец бр. 20 и 21 на Државната изборна комисија.....	7

Издавач: ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. - Скопје, бул. "Партизански одреди" бр. 29.

Директор и одговорен уредник - Борис Тренески.

Телефони 298-860, 298-769. Телефакс 112-267. Пошт. факс 51.

Жиро-сметка 300000000188798. Бр. за ДДВ МК - 4030987108771. Депонент - Комерцијална банка, АД - Скопје.

Печат: НИП "Нова Македонија" - АД - Скопје.